



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

"Службен весник на Република
Македонија" излегува по потреба.

Рок за рекламации 15 дена.

Петок, 26 мај 2000

Скопје

Број 42

Год. LVI

Претплатата за 2000 година изнесува

7.800 денари. Овој број чини 50

денари. Жиро сметка 40100-603-12498

2065.

Врз основа на член 12 од Законот за концесија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 42/93) и член 36 од Законот за ловството ("Службен весник на Република Македонија" бр. 20/96, 26/96 и 34/97), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16.05.2000 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ - КОНЦЕСИЈА НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТАТА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. На десетгодишно користење - концесија се дава дивечот во ловиштата и тоа:

- "Рудари", "Куклица" и "Живалево" на Ловечкото друштво "Буковец" од Кратово;
- "Исток", "Плака", "Курбиново" и "Царев Двор" на Здружението на ловците "Преспа" од Ресен;
- "Брајчино" на ЈП за стопанисување со шуми "Македонски шуми" - Скопје.

2. Како почеток на користењето - концесијата на дивечот во ловиштата од точка 1 на оваа одлука ќе се смета денот на потпишување на договорот.

3. Во името на Владата на Република Македонија, договорот за користење на дивечот во ловиштата ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-2157/1
16 мај 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

2066.

Врз основа на член 12 од Законот за концесија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 42/93) и член 36 од Законот за ловството ("Службен весник на Република Македонија" бр. 20/96, 26/96 и 34/97), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16.05.2000 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ - КОНЦЕСИЈА НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТАТА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. На десетгодишно користење - концесија се дава дивечот во ловиштата и тоа:

- "Белица", "Драслајца" и "Ржаново" на Ловечкото друштво "Превезан" од Струга;
- "Дримкол", на Здружението на ловците "Нерез" од с. Безево;
- "Велешта" на Ловечкото друштво "Дримкол" од с. Лабуншта.

2. Како почеток на користењето - концесијата на дивечот во ловиштата од точка 1 на оваа одлука ќе се смета денот на потпишување на договорот.

3. Во името на Владата на Република Македонија, договорот за користење на дивечот во ловиштата ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-2157/2
16 мај 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

2067.

Врз основа на член 12 од Законот за концесија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 42/93) и член 36 од Законот за ловството ("Службен весник на Република Македонија" бр. 20/96, 26/96 и 34/97), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16.05.2000 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ - КОНЦЕСИЈА НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТАТА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. На десетгодишно користење - концесија се дава дивечот во ловиштата и тоа:

- "Главовица", и "Бања" на Здружението на ловците "Зелен Вир" од с. Оризари;
- "Зрновска Река" на Ловечкото друштво "Осогово" од Кочани;
- "Соколарци", на Здружението на ловците "Горица" од с. Чешиново;
- "Подлог", на Здружението на ловците "Кукла" од с. Зрновци; и

- "Стањевци", "Сопот", "Орел", "Мечкуевци", "Ерцелија", "Богословец", "Кишино" и "Џумајлија" на Ловечкото друштво "Еребица" од Свети Николе.

2. Како почеток на користењето - концесијата на дивечот во ловиштата од точка 1 на оваа одлука ќе се смета денот на потпишување на договорот.

3. Во името на Владата на Република Македонија, договорот за користење на дивечот во ловиштата ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-2157/3
16 мај 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

2068.

Врз основа на член 12 од Законот за концесија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 42/93) и член 36 од Законот за ловството ("Службен весник на Република Македонија" бр. 20/96, 26/96 и 34/97), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16.05.2000 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ - КОНЦЕСИЈА НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТАТА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. На десетгодишно користење - концесија се дава дивечот во ловиштата и тоа:

- "Стогово", "Дешат" и "Бомово" на Ловечкото друштво "Стогово - 2" од Дебар;

2. Како почеток на користењето - концесијата на дивечот во ловиштата од точка 1 на оваа одлука ќе се смета денот на потпишување на договорот.

3. Во името на Владата на Република Македонија, договорот за користење на дивечот во ловиштата ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-2157/4
16 мај 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

2069.

Врз основа на член 12 од Законот за концесија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 42/93), членовите 36 и 39 од Законот за ловството ("Службен весник на Република Македонија" бр. 20/96, 26/96 и 34/97), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16 мај 2000 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ - КОНЦЕСИЈА НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО "ЦЕР"

1. Дивечот во ловиштето "Цер" се дава на десетгодишно користење - концесија по пат на понуда на Ловечкото друштво "Елен" од Кичево.

2. Како почеток на користењето - концесијата на дивечот во ловиштето од точка 1 на оваа одлука ќе се смета денот на потпишување на договорот.

3. Во името на Владата на Република Македонија, договорот за користење на дивечот во ловиштето ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-2158/1
16 мај 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

2070.

Врз основа на член 72, став 2 од Законот за радиодифузната дејност ("Службен весник на Република Македонија" бр. 20/97), Владата на Република Македонија на предлог на Советот за радиодифузија, на седницата одржана на 16 мај 2000 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ РАДИОДИФУЗНА ТАКСА НА КОРИСНИЦИ НА РАДИО И ТВ ПРИЕМНИЦИ ОД ПОДРАЧЈА КОИ НЕМААТ КВАЛИТЕТЕН РАДИОТЕЛЕВИЗИСКИ СИГНАЛ

1. Во Одлуката за ослободување од плаќање радиодифузна такса на корисници на радио и ТВ приемници од подрачја кои немаат квалитетен радиотелевизиоански сигнал бр. 23-302/1 од 30 март 1998 година ("Службен весник на Република Македонија" бр. 16/98), во точка 1, став 2 да се избришат имињата на следните населби: с. Попчево (општина Струмица), с. Белотино (општина Струмица), с. Раборци (општина Струмица) и с. Рич (општина Струмица).

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-2251/1
16 мај 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

2071.

Врз основа на член 15 од Законот за користење на воздухопловните пристаништа ("Службен весник на СРМ" бр. 47/73 и 38/90), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16 мај 2000 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ВИСИНА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ЛЕНДИНГ И АТС УСЛУГИ

Член 1

Во Одлуката за определување на висината на надоместокот за ЛЕНДИНГ и АТС услуги ("Службен весник на Република Македонија" бр. 25/96, 19/98 и 39/98), во членот 2 точка 1 алинеја 1, зборот "ДЕМ" се заменува со зборот "ЕУР", а бројот "14,00" се заменува со бројот "7.1581", а бројот "15.00" се заменува со бројот "7.6694".

Во точка 2 бројот "6" се заменува со бројот "3.0678".

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", а ќе се применува од 1 април 2000 година.

Бр. 23-2310/1
16 мај 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

2072.

Врз основа на член 4 и 12 од Законот за концесија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 42/93) и член 13 став 4 од Законот за радиодифузната дејност ("Службен весник на Република Македонија" бр. 20/97), Владата на Република Македонија, на предлог на Советот за радиодифузија, на седницата одржана на 16.05.2000 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ВРШЕЊЕ РАДИОДИФУЗНА ДЕЈНОСТ

1. Се доделува концесија за вршење на радиодифузна дејност на територијата на Република Македонија односно на локално ниво и тоа на:

На територијата на Република Македонија
За радио

Назив на радиото	Подносител
1. Радио "Антина 5" - Скопје	Трговско радиодифузно друштво "Антина 5" - Скопје

Концесијата се дава за време од 7 (седум) години. Висината на надоместокот за концесијата изнесува 81.585 ДЕМ годишно.

На локално ниво - за радио

СКОПЈЕ

Назив на радиото	Подносител
1. Радио "Зона М-1"	Друштво за промет, производство и услуги "Зона М-1" Светлана ДООЕЛ увоз-извоз, Скопје

Концесијата се доделува за време од 5 (пет) години. Висината на надоместокот за концесијата изнесува 7.350 ДЕМ годишно.

Концесијата се доделува по принципот на временска поделба на смитувањето (time-shearing), а рас-

поредот на користењето на времето ќе се утврди со договор меѓу концесионерите.

ТЕТОВО

Назив на радиото	Подносител
1. Радио "Блета"	Бујар Треси
Концесијата се доделува за време од 5 (пет) години. Висината на надоместокот за концесијата изнесува 9.450 ДЕМ годишно.	

ВЕЛЕС

Назив на радиото	Подносител
1. Радио "Мерак 5 ФМ"	Владимир Панче Тевчев
Концесијата се доделува за време од 5 (пет) години. Висината на надоместокот за концесијата изнесува 7.350 ДЕМ годишно.	

ОХРИД

Назив на радиото	Подносител
1. Радио "Лав"	Иванчо Борис Пашовски
Концесијата се доделува за време од 5 (пет) години. Висината на надоместокот за концесијата изнесува 6.300 ДЕМ годишно.	

КУМАНОВО

Назив на радиото	Подносител
1. Радио "Албана"	Претпријатие за трговија, информации и услуги "Албан" Ц.О. Куманово-Имран Велии
Концесијата се доделува за време од 5 (пет) години. Висината на надоместокот за концесијата изнесува 8.400 ДЕМ годишно.	

ПРИЛЕП

Назив на радиото	Подносител
1. Радио "Тернипе (Младост)"	Кани Исмаил Исмаилоски
Концесијата се доделува за време од 5 (пет) години. Висината на надоместокот за концесијата изнесува 8.400 ДЕМ годишно.	

БЕРОВО

Назив на радиото	Подносител
1. Радио "Скај"	Василка Ѓорѓи Радмиска
Концесијата се доделува за време од 5 (пет) години. Висината на надоместокот за концесијата изнесува 1.750 ДЕМ годишно.	

НА ЛОКАЛНО НИВО - за телевизија

БИТОЛА

Назив на ТВ	Подносител
1. ТВ "Меди"	Кирче Крстевски

Концесијата се доделува за време од 7 (седум) години.
Висината на надоместокот за концесијата изнесува 18.900 ДЕМ годишно.

ГЕВГЕЛИЈА

Назив на ТВ	Подносител
1. ТВ "Миг 21"	Трговско радиодифузно друштво ТВ "Миг 21", Крсте ДООЕЛ-Гевгелија

Концесијата се доделува за време од 7 (седум) години.
Висината на надоместокот за концесијата изнесува 18.900 ДЕМ годишно.

ДЕЛЧЕВО

Назив на ТВ	Подносител
1. ТВ "Де 2"	Претпријатие за производство, промет и услуги "Дисимпекс" експорт-импорт ПО, с. Ветрен, Делчево

Концесијата се доделува за време од 7 (седум) години.
Висината на надоместокот за концесијата изнесува 3.150 ДЕМ годишно.

ОХРИД

Назив на ТВ	Подносител
1. ТВ "Морис"	Јован Целко Трпевски

Концесијата се доделува за време од 7 (седум) години.
Висината на надоместокот за концесијата изнесува 12.600 ДЕМ годишно.

СТРУГА

Назив на ТВ	Подносител
1. ТВ "Арт Канал"	Приватно претпријатие за производство, услуги, трговија на големо и мало "А7 компани" увоз-извоз п.о. - Струга

Концесијата се доделува за време од 7 (седум) години.
Висината на надоместокот за концесијата изнесува 12.600 ДЕМ годишно.

МАКЕДОНСКИ БРОД

Назив на ТВ	Подносител
1. ТВ "Аниса"	Екрем Абдураим Јаоски
Концесијата се доделува за време од 7 (седум) години. Висината на надоместокот за концесијата изнесува 2.100 ДЕМ годишно.	

ПРОБИШТИП

Назив на ТВ	Подносител
1. ТВ "Протел"	Илија Игнат Петров
Концесијата се доделува за време од 7 (седум) години.	

Висината на надоместокот за концесијата изнесува 3.150 ДЕМ годишно.

II. На Трговското радиодифузно друштво "Антина 5" - Скопје, му престанува концесијата на подрачјето на град Скопје доделена со Одлука на Владата на РМ бр. 23-1229/1 од 04.04.1998 година, а на Трговското радиодифузно друштво ТВ "Миг 21" - Гевгелија, концесијата на подрачјето на Дојран доделена со Одлука на Владата на РМ бр. 23-1883/1 од 06.07.1998 година.

III. Подносителите да ги регистрираат трговските радиодифузни друштва во рок од 30 дена од денот на објавувањето на оваа одлука.

По регистрацијата, со трговското радиодифузно друштво, Владата ќе склучи Договор за концесија.

IV. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на потпишувањето на Договорот за концесија.

V. Концесионерот ќе почне со работа по добиената дозвола за работа на радиостаница во согласност со Законот за телекомуникации, односно во рокот определен со Договорот за концесија.

VI. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Број 23-1873/1
16 мај 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ ОСНОВЕН СУД ВО БИТОЛА

Пред овој суд поведена е парнична постапка за утврдување право на сопственост на недвижност по тужбата на тужителот Василие Анацковски од с. Добрушево, против тужените ЗИК Пелагонија Битола, Илинка Николовска, Илија Видановски, Димитар Николовски, Сребре Николовски и Божин Николовски сите од Битола, тужениот Божин Николовски е со непозната адреса во Канада.

На тужениот Божин Николовски судот му одреди привремен застапник кој ќе го застапува во овој спор. За привремен застапник ја одреди адвокатот Ангелина Јошевска, од Битола, која ги има сите права и должности на законски застапник, се додека тој или негов полномошник не се појави пред судот, односно додека ЦСР Битола, не го извести судот дека поставил старател.

Од Основниот суд во Битола, П. бр. 1281/99.
(19876)

Пред овој суд поведена е парнична постапка за утврдување право на сопственост на недвижност по тужбата на тужителот Трајан Лазаровски од с. Германија, против тужениот Коста Атанасов од с. Германија, сега со непозната адреса во СР Југославија - Р. Србија.

На тужениот Коста Атанасов судот му постави привремен застапник кој ќе го застапува во овој спор. За привремен застапник ја одреди адвокатот Ангелина Јошевска од Битола, која ги има сите права и должности на законски застапник се додека тој или негов полномошник не се појават во судот, односно додека ЦСР Битола, не го извести судот дека поставил старател.

Од Основниот суд во Битола, П. бр. 319/2000.
(19877)

ОСНОВЕН СУД ВО ГОСТИВАР

Пред Основниот суд во Гостивар се води постапка за развод на брак по тужбата на тужителот Мишевски Ратко од с. Тумчевиште, против тужената Мишевска Козак Људмила од Р. Украина, сега со непозната адреса.

На тужената Мишевска Козак Људмила за привремен застапник и се поставува Алија Елјеса, стручен соработник при Основниот суд во Гостивар.

Од Основниот суд во Гостивар, П. бр. 352/2000.
(19868)

Пред Основниот суд во Гостивар се води процесна постапка за долг по тужбата на тужителот Халими Јасмин од с. Градец, застапуван од полномошникот Ферат Елези адвокат од Гостивар, против тужениот Абдули Заим од с. Чеграње. Вредност на спорот 110.000 ДМ во денарска противвредност.

На тужениот Абдули Заим за привремен застапник му се поставува Агим Мислими, адвокат од Гостивар.

Од Основниот суд во Гостивар, П. бр. 1243/95.
(19869)

Пред Основниот суд во Гостивар се води постапка за развод на брак по тужбата на тужителот Ислами Мевљуде од Гостивар, застапувана од полномошникот Неџат Мемеди, адвокат од Гостивар, против тужениот Ислами Џевдет од с. Врпчиште, сега со непозната адреса во странство - Р. Чешка.

Вредност на спорот неопределена.

Се повикува тужениот Ислами Џевдет, да се јави во Основниот суд во Гостивар. Доколку, не се јави или не постави свој полномошник во постапката ќе го застапува привремениот застапник Бобан Димоски, стручен соработник при овој суд се до окончавањето на спорот.

Од Основниот суд во Гостивар, П. бр. 293/2000.
(20049)

Пред Основниот суд во Гостивар се води процесна постапка за развод на брак по тужбата на тужителката Алија родена Јакупи Нуран, од с. Горна Бањица, против тужениот Алија Шенази сега со непозната адреса во Германија.

За привремен застапник на тужениот му се поставува Алија Елјеса, стручен соработник во Основниот суд во Гостивар.

Од Основниот суд во Гостивар, П. бр. 262/2000.
(20050)

Пред овој суд во тек е постапка за исплата на долг по тужбата на тужителот Матески Вукашин од с. Лешница-Кичевско, против Менга Бурхан и Ружди двајцата од Гостивар. Лицето Менга Бурхан од Гостивар, ул. "Никола Паралунов" бр. 240, сега е со непозната адреса во Р. Турција.

На тужениот Менга Бурхан му се определува привремен застапник Бобан Димоски, стручен соработник при Основниот суд во Гостивар, кој ќе ги застапува неговите интереси се додека не се појават пред судот тој или неговиот полномошник.

Од Основниот суд во Гостивар, П. бр. 964/99.
(20052)

ОСНОВЕН СУД ВО ГЕВГЕЛИЈА

Во Основниот суд во Гевгелија се води постапка за долг по тужбата на тужителот "Еуроинвест банка" А.Д. Прилеп и неговиот следбеник "Колвеко" од Гевгелија, против тужената Ковачева Нина од Скопје, сега со непозната адреса. Вредност на спорот 28.854.50 денари.

Се повикува тужената Ковачева Нина во рок од 30 дена по објавувањето на огласот, да се јави во Основниот суд во Гевгелија, да ја достави својата точна адреса на живеење или да назначи свој полномошник. Во спротивно, судот ќе и назначи привремен застапник кој ќе ги штити нејзините интереси во спорот.

Од Основниот суд во Гевгелија, П. бр. 297/94.
(20047)

Во Основниот суд во Гевгелија се води постапка за долг по тужбата на тужителите Каркалашев Дељо, Атанасов Томе, Зрлинов Киро, Пеливанов Никола сите од Гевгелија и Ризински Стојан од Скопје, против тужената Ковачева Нина од Скопје, сега со непозната адреса. Вредност на спорот 580.500,00 денари.

Се повикува тужената Ковачева Нина од Скопје во рок од 30 дена по објавувањето на огласот, да се јави во Основниот суд во Гевгелија, да ја достави својата адреса на живеење, или да назначи привремен застапник кој ќе ги штити нејзините интереси во спорот.

Од Основниот суд во Гевгелија, П. бр. 1257/96.
(20048)

ОСНОВЕН СУД ВО КРУШЕВО

Пред овој суд се води парнична постапка за развод на брак по тужбата на тужителот Пусоски Душко од с. Св. Митрани, против тужената Пусоска Роза од Мелбурн-Австралија со непозната адреса.

Се повикува тужената или друго лице кој што знае на која адреса истата живее да се јави во Основниот суд во Крушево во рок од 20 дена од објавувањето на огласот. Доколку, во тој рок не се јави, судот ќе ја назначи привремен застапник кој ќе ја застапува во постапката.

Од Основниот суд во Крушево, П. бр. 36/2000.
(19878)

ОСНОВЕН СУД ВО СТРУМИЦА

Пред Основниот суд во Струмица се води постапка за зголемување на издршка по тужбата поднесена од страна на тужителката Елисавета Ѓњос Панова од Струмица, преку полномошникот Панов Горѓи од Струмица, против тужениот Ванчо Пецев од Струмица, а сега со непозната адреса на живеење и престој поради заминување на работа во странство. Вредност на спорот 13.200,00 денари.

Се повикува тужениот да се јави во рок од 15 дена од објавувањето на огласот, заради земање учество во покренатата постапка. Во спротивно, ќе му биде поставен привремен застапник и тоа лицето Цона Каламерникова, стручен соработник при Основниот суд во Струмица.

Од Основниот суд во Струмица, П. бр. 237/97.
(19875)

ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО

Пред овој суд во тек е постапка за уредување меѓа по предлог на Махмути Неби од Тетово, против Махмути Неџати од Тетово, ул. "Гоце Стојчески" бр. 90, сега со непозната адреса во Република Турција.

Се повикува тужениот во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", да се јави во Основниот суд во Тетово, или да овласти свој полномошник. Во спротивно, судот преку Центарот за социјална работа Тетово, ќе му постави привремен старател кој ќе ги штити неговите права и интереси до правосилното окончување на постапката.

Од Основниот суд во Тетово, ВПС. бр. 89/98.
(19870)

Пред овој суд води спор АД за осигурување "Вардар" од Скопје, против Муради Илјаз од Тетово, ул. "Браќа Миладиновци" бр. 94, а сега со непозната адреса.

Се повикува тужениот во рок од 15 дена од објавувањето на огласот да се јави во судот или постави свој застапник. Во спротивно, ќе му биде поставен привремен застапник кој ќе ја води постапката во негово име.

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 100/2000.
(19871)

Пред Основниот суд во Тетово се води спор за сопственост по тужбата на тужителот Мустафи Азем од с. Милетино, против тужениот Нуредин Сулејман

Зулфија од с. Милетино, а сега со непозната адреса во странство.

Се повикува тужениот Сулејман Зулфија од с. Милетино во рок од 15 дена по објавувањето на огласот да се јави во судот, достави своја сегашна адреса или овласти свој полномошник во постапката. Во спротивно, судот преку ЦСР Тетово ќе му постави привремен старател кој ќе го застапува во текот на постапката до правосилното окончување.

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 323/2000.
(19872)

Пред Основниот суд во Тетово се води спор за долг по тужбата на тужителот ХЕК "ЈУГОХРОМ" од Јегуновце, против тужениот Тасевски Владимир од Тетово, сега со непозната адреса во Нов Зеланд.

Се повикува тужениот да се јави во судот, достави адреса на која живее или одреди свој полномошник во рок од 15 дена од објавувањето на огласот. Во спротивно, судот преку ЦСР Тетово ќе му определи привремен старател кој ќе се грижи за неговите права и интереси до окончувањето на постапка.

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 1113/99.
(19873)

Пред Основниот суд во Тетово се води спор за измена на пресуда по тужбата на малолетните тужители Агиме и Аријета-двајцата Исмаили од Тетово застапувани од законскиот застапник-мајката Исмаили Фемија од Тетово, ул. "И.Р.Лола" бр. 11, против тужениот Исмаили Сулејман од Тетово, с. Теарце, сега со непозната адреса во Швајцарија на привремена работа.

Се повикува тужениот во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот, да се јави во судот, да достави адреса, или одреди свој полномошник кој ќе го застапува во судот по овој предмет. Во спротивно, по истекот на овој рок судот преку Центарот за социјални работи - Тетово, ќе бара одредување на привремен старател на тужениот кој ќе се грижи за неговите права и интереси до правосилно окончување на постапката.

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 221/2000.
(19879)

ОСНОВЕН СУД ВО РЕСЕН

Пред овој суд во тек е постапката за утврдување на сопственост по тужбата на тужителите Митре и Слобода Калевски двајцата од с. Љубојно, против тужениот Наум Начовски, сега во странство со непозната адреса на живеење. Вредноста на спорот 40.000,00 денари.

Се повикува тужениот Наум Начовски во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот, на судот да му достави точна адреса или да одреди свој полномошник. Во спротивно, судот ќе му постави привремен застапник кој ќе ги застапува неговите права и интереси до окончувањето на постапката.

Од Основниот суд во Ресен, П. бр. 32/2000.
(20045)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение РЕГ.ЗГФ.бр. 15/2000 од 11.05.2000 година, во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша Здружението "Светлост" од Тетово.

Работата и активностите на здружението се: развој и унапредување на науката, културата и едукацијата на граѓаните, помагање во остварување на правата утврдени со Устав на своите членови, помош на своето членство во поглед на подобрување на условите за живот преку задоволување на своите примарни животни потреби, особено во поглед на храна, облека и нега на деца и слично.

Седиштето на здружението е во Тетово, ул. "Киро Ристески Дрнц" бр. 44, а истото ќе делува на подрачјето на општина Тетово.

Од Основниот суд во Тетово. (19887)

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение РЕГ.ЗГФ.бр. 19/2000 од 11.05.2000 година, во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша Здружението на граѓани "БОСС".

Работата и активностите на здружението е: да го развива и организационо да го зајакнува одгледувањето и заштитата на птиците и животните, преземање соодветни мерки за заштита на животната средина на луѓето и животните, да води грижа за умножување на загрозените видови на птици и животни и слично.

Седиштето на здружението е во Тетово, а истото ќе делува на подрачјето на Република Македонија.

Од Основниот суд во Тетово. (19889)

Во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд во Неготино, под РЕГ.бр. 4/00, се запишува Граѓански центар за превентива и ресоцијализација од Неготино.

Граѓанскиот центар за превентива и ресоцијализација од Неготино се основа поради развој на граѓанското општество, организирање и афирмирање на превентивната борба, против неприлагоденото однесување на младите, преземање на мерки за ресоцијализација на младите, активно соработување со здравствените, културните, спортските, воспитно образовните и други институции за ресоцијализацијата на деликвентите.

Седиштето на граѓанскиот центар за превентива и ресоцијализација е во Неготино, а овластено лице за застапување е Цветковски Златко од Неготино.

Од Основниот суд во Неготино. (19892)

Основниот суд во Куманово, со решение Зг.бр. 21/2000 од 16.05.2000 година во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша следното:

Се запишува Ловечко друштво "Фауна" со седиште во с.Матејче, општина Липково во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд во Куманово под рег.бр. 160.

Основните цели и задачи на Ловечко друштво "Фауна", со седиште во с.Матејче се насочени кон следење на фауната на подрачјето на општина Липково, иницијативи и активности за унапредување и заштита на животинскиот фонд на подрачјето на општината, предложи до надлежните органи за поефикасна заштита на ловечкиот фонд и ресурси, организација на хајки и акции на пружање помош на животните како и заштита од штетници, организација и иницијатива за пребројување на дивечот, како и учество во донесување и дополнување на прописите од оваа област како и вклучување во расправи во врска со овие теми, како и соработка со граѓани, здруженија и организации, од општината и пошироко вклучувајќи ги и странските организации со слична програма со работа.

Ловечко друштво "Фауна" има седиште во с.Матејче, општина Липково.

Ловечкото друштво "Фауна", со седиште во с.Матејче, се здобива со својство на правно лице со денот на запишување во Регистарот на 16.05.2000 година.

Од Основниот суд во Куманово. (19953)

Во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации на Основниот суд Гостивар, под рег.бр. 19, се запишува здружението на граѓани Хуманитарна организација "ШЕФКАТ" - Гостивар, со седиште во Гостивар, ул. "Младен Груевски" бр. 22, кое го застапува неговиот претседател Бујар Карадеми.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат да развиваат хумана свест кај членството, да се залага за обезбедување на минимум услови за ег-

зистенција преку давање на материјална и друга помош на загрозени семејства.

Од Основниот суд во Гостивар. (20053)

ЛИКВИДАЦИИ

Се заклучува ликвидациона постапка над Претпријатието за внатрешна и надворешна трговија на големо и мало "KMS" Скопје, со седиште на бул. "АВНОЈ" бр. 64, отворена со решение Л.бр. 642/99.

По правосилноста на ова решение ликвидациониот должник да се брише од судскиот регистар при овој суд.

Паричните средства кои се наоѓаат на жиро сметка на должникот да се уплатат на основачот од Скопје, Врбоски Крсте, бул. "Јане Сандански" бр. 70 и Врбоски Марјан, ул. "Кузман Јосифовски Питу" бр. 15/133.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (19988)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1437/2000 од 22.02.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за промет на големо и мало и увоз-извоз "СТРУМЕКС" д.о. од Скопје, ул. "Јуриј Гагарин" бр.17/3-18 од Скопје, со жиро сметка 40120-601-146604.

За ликвидатор се определува лицето Зоран Давчев од Скопје, ул. "Народен Фронт" бр. 29/5.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (20042)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1365/2000 од 31.01.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, услуги и трговија "АЛТЕКС-КО" д.о.о. увоз-извоз од Скопје, ул. "Коста Новаковиќ" бр. 1 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-272705.

За ликвидатор се определува Зоран Давчев од Скопје, ул. "Народен Фронт" бр. 29/5.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (20043)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1425/2000 од 13.03.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија и услуги "АЛНИЕХ" експорт-импорт д.о.о. од Скопје, ул. "Партизански одреди" бр. 76/30 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-95063.

За ликвидатор се определува Славе Анчев од Скопје.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од

30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (20092)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1615/2000 од 29.03.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за услуги и трговија на големо и мало "ЗОИВ" д.о.о. увоз-извоз од Скопје, ул. "Шидска" бр. 12/4-4 од Скопје, со жиро сметка 40120-601-226862.

За ликвидатор се определува Драган Трајчев од Скопје, ул. "Шидска" бр. 12/4-4.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (20113)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1439/2000 од 23.02.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија и графички услуги "РОТА-ПРИНТ" д.о.о. експорт-импорт од Скопје, ДТЦ "Мавровска" бр. 2/15 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-292278.

За ликвидатор се определува Драги Трпевски од Скопје, ул. "Христо Чернопеев" бр. 1-а.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (20114)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1441/2000 од 14.02.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Услужно, трговско претпријатие "ВРЕЛА-КОМЕРЦ 96" увоз-извоз д.о.о. од Скопје, с.Морано, Скопје, со жиро сметка 40100-601-370325.

За ликвидатор се определува Драги Трпевски од Скопје, ул. "Христо Чернопеев" бр. 1-а.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (20115)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1478/2000 од 01.03.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие софтвер и телекомуникации "МИКРО-КОМ" д.о.о. од Скопје, ул. "Козара" бр. 64/2-16 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-431082.

За ликвидатор се определува Драги Трпевски од Скопје, ул. "Христо Чернопеев" бр. 1-а.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (20116)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1471/2000 од 29.02.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, услуги и трговија на големо и мало "ЦВЕТАЛ" увоз-извоз ц.о. од Куманово, ул. "Страшко Симонов" бр. 66 од Куманово, со жиро сметка 40900-601-43741.

За ликвидатор се определува Драги Трпевски од Скопје, ул. "Христо Чернопеев" бр. 1-а.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (20117)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1617/2000 од 23.02.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Производно, трговско, услужно претпријатие "СКУ-ПИ-САН" експорт-импорт д.о.о. од Скопје, Хотел "Сарај" во Сарај, Скопје, со жиро сметка 40120-601-289858.

За ликвидатор се определува Драги Трпевски од Скопје, ул. "Христо Чернопеев" бр. 1-а.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (20118)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1570/2000 од 14.03.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за услуги, трговија на големо и мало, експорт-импорт ДОО "МА-ЛЕ" од Скопје, ул. "Козле" бр. 130-а од Скопје, со жиро сметка 40100-601-222746.

За ликвидатор се определува Илина Ристовска од Скопје, ул. "Алекса Дундик" бр. 147-б.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (19806)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1500/2000 од 07.03.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, трговија, услуги и ипедиција "АНЕНА" д.о.о. експорт-импорт од Скопје, ул. "Краишка" бр. 28 од Скопје.

За ликвидатор се определува Илина Ристовска од Скопје, ул. "Алекса Дундик" бр. 147-б.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-

вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (19810)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1490/2000 од 24.02.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за проектирање и трговија "МАРАН ИНЖЕНЕРИНГ" п.о. од Скопје, ул. "Лука Геров" бр. 44-2/18 од Скопје, со жиро сметка 40120-601-242011.

За ликвидатор се определува Заковски Илија од Скопје, ул. "Рузвелтова" бр. 54.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (19808)

Основниот суд во Штип, објавува дека со решение Л.бр. 38/99 од 25.01.2000 година е отворена ликвидациона постапка на ППСТТ "Ројал-шпед" Струмица, со решение Л.бр. 50/98 од 24.04.2000 година е отворена ликвидациона постапка над ПТП на големо и мало "Јани пром" Струмица, со решение Л.бр. 60/2000 од 27.04.2000 година е отворена ликвидациона постапка над Друштвото за производство, транспорт, услуги и трговија на големо и мало "Марија Комерц" Поцев Марјан и др. ЈТД Радовиш, со решение Л.бр. 62/2000 од 25.04.2000 година е отворена ликвидациона постапка над ЈТД за трговија, производство и услуги "Амадеус" увоз-извоз Штип, но поради немање на материјални средства постапките се заклучуваат.

По правосилноста на решенијата ликвидационите должници да се брише од регистарот на претпријатија што се води при Основниот суд во Штип.

Доверителите имаат право на жалба во рок од 15 дена сметано од објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија".

Од Основниот суд во Штип. (19898)

Основниот суд во Штип, објавува дека со решение Л.бр. 29/99 од 27.03.2000 година се распределува имотот на Друштвото за производство, трговија, угостителство, услуги "Самоизбор" ДОО увоз-извоз, Струмица во вкупна вредност од 2.581.425,00 денари, а кое се состои од деловен простор КП бр. 1709 и тоа дел од зграда бр. 1 - деловен простор на приземјето во влез 1, со вкупна корисна површина од 106,72 м², што претставува збир од 6 делови - удели на содружниците.

Распределбата се врши според односот на номиналните износи на уделите, а помеѓу содружниците: Данева Рајна, Ашикова Цофа, Караманалиева Љубица, Петкова Елица, сите од Струмица и Накев Спасо и Накева Милка од с.Градошорци.

Ликвидационата постапка на друштвото за производство, трговија, угостителство и услуги "Самоизбор" ДОО увоз-извоз, Струмица, се заклучува.

По правосилноста на решението ликвидационите должник да се брише од судскиот регистар при овој суд.

Од Основниот суд во Штип. (19904)

Основниот суд во Штип, објавува дека со решение Л.бр. 22/99 од 10.03.2000 година се распределува имотот на Друштвото за производство, трговија, угостителство и услуги "Бреза" ДОО увоз-извоз од Струмица, во вкупна вредност од 3.379.320,00 денари, а кои се состои од деловен простор на КП бр. 1691 и тоа дел од

зграда бр. 1 - деловен простор на приземјето во влез бр. 1, со вкупна површина од 197,35 м², што претставува збир од 7 делови - удели на содружниците.

Делбата се врши според односот на номиналните износи на уделите, а помеѓу содружниците: Горѓиева Маре, Костова Венера, Христов Горѓи, Цртева Елена, Василев Петар, Ристов Ристо и Танчев Панчо, сите од Струмица.

Ликвидационата постапка на Друштвото за производство, трговија, угостителство и услуги "Бреза" ДОО увоз-извоз, Струмица, се заклучува.

По правосилноста решението ликвидационите должник да се брише од судскиот регистар при овој суд.

Доверителите имаат право на жалба во рок од 15 дена сметано од објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија".

Од Основниот суд во Штип. (19906)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1209/99 од 25.01.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за промет на големо и мало "АНТРО-ДАТА" д.о.о. експорт-импорт од Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 17/4-1 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-43762.

За ликвидатор се определува Тодевски Душко од Скопје, ул. "Беровска" бр. 2-2/15.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (19958)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 735/99 од 15.09.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Приватно, угостителско, трговско претпријатие "МИГ-КОМПАНИ" д.о.о. експорт-импорт од Скопје, ул. "Пушкинова" бр. 7-2/17 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-378050.

За ликвидатор се определува Тодевски Душко од Скопје, ул. "Беровска" бр. 2-2/15.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (19959)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1430/2000 од 15.09.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија на големо и мало "ЛИДА КОМЕРЦ 95" д.о.о. увоз-извоз од Скопје, ул. "Томе Пуре" бр. 16 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-357202.

За ликвидатор се определува Тодевски Душко од Скопје, ул. "Беровска" бр. 2-2/15.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од

30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (19960)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1468/2000 од 21.02.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за застапување, услуги и трговија на големо и мало "СТРЕЛИНГ" д.о.о. увоз-извоз од Скопје, ул. "Кузман Јосифовски Питу" бр. 19/5/45 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-152741.

За ликвидатор се определува Тодевски Душко од Скопје, ул. "Беровска" бр. 2-2/15.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (19961)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1432/2000 од 15.02.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот "РИ-НИ-КО" Колонијална продавница Никола Славе Кочоски, ТЦ "Хиподром" бр. локал 23, со жиро сметка 40100-601-401025.

За ликвидатор се определува Тодевски Душко од Скопје, ул. "Беровска" бр. 2-2/15.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (19962)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1207/99 од 29.02.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Трговско друштво за промет и услуги "МИНЕТЕК ДИ-ЈАМАНДИС" ДООЕЛ увоз-извоз од Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 72/а од Скопје, со жиро сметка 40120-601-408185.

За ликвидатор се определува Тодевски Душко од Скопје, ул. "Беровска" бр. 2-2/15.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (19963)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1526/2000 од 01.03.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, трговија и услуги "СР-МА" увоз-извоз д.о.о. од Скопје, бул. "Јане Сандански" бр. 83-1-30 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-167704.

За ликвидатор се определува Тодевски Душко од Скопје, ул. "Беровска" бр. 2-2/15.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-

вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (19964)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1606/2000 од 22.03.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија на големо и мало "КАНОН МАК" д.о.о. увоз-извоз од Скопје, ул. "Мито Хаџивасилев Јасмин" бр. 20 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-262546.

За ликвидатор се определува Тодевски Душко од Скопје, ул. "Беровска" бр. 2-2/15.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (19965)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1602/2000 од 22.03.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Производно, трговско, услужно претпријатие "ДАСЕ-ПРОМЕТ" д.о.о. увоз-извоз од Скопје, с.Никиштани бб од Скопје, со жиро сметка 40120-601-357788.

За ликвидатор се определува Тодевски Душко од Скопје, ул. "Беровска" бр. 2-2/15.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (19966)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1542/2000 од 31.03.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Трговско претпријатие на големо и мало "ЦЕКСОН КОМЕРЦ" д.о.о. експорт-импорт од Скопје, ул. "Натанаил Кучевишки" бр. 5-а од Скопје, со жиро сметка 40100-601-55809.

За ликвидатор се определува Коцев Благој од Скопје, ул. "Натанаил Кучевишки" бр. 5-а.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (19967)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1528/2000 од 16.03.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, услуги и трговија "МАКСИ-СМ" д.о.о. од Куманово, ул. "Славиша Вај-

нер" бр. 2 од Куманово, со жиро сметка 40900-601-37693.

За ликвидатор се определува Светлана Божиновска од Куманово, ул. "О.Револуција" бр. 26/2-8.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (20027)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1680/2000 од 03.04.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Трговско друштво за производство, трговија, услуги и градежништво увоз-извоз "ЕЛКАБОН 99" Милчо Мојсов и др. од Скопје, ул. "Димитар Пандилов" бр. 10 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-429040.

За ликвидатор се определува Нагиб Фетахи од Скопје, ул. "Струмичка" бр. 8-2/18.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (20142)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1063/99 од 27.10.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Производно, транспортно друштво "ЈУМАК" Живко ДООЕЛ експорт-импорт од Скопје, ул. "Народен фронт" бр. 5 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-239147.

За ликвидатор се определува Тодевски Душко од Скопје, ул. "Беровска" бр. 2-2/15.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (20155)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 829/99 од 25.01.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за меѓународен и домашен транспорт на стока домашна и меѓународна шпедиција, поправки и одржување на друмски возила "ДИНАМОКОМЕРЦ" ул. "15 Корпус" бб, со жиро сметка 40100-601-124902.

За ликвидатор се определува Тодевски Душко од Скопје, ул. "Беровска" бр. 2-2/15.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (20156)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1357/99 од 22.02.2000 година

е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за организирање на лов "МИДИСИН" д.о.о. од Гевгелија, ул. "Партизански одреди" бр. 7 од Гевгелија, со жиро сметка 41601-601-52807.

За ликвидатор се определува Тодевски Душко од Скопје, ул. "Беровска" бр. 2-2/15.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (20157)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1231/99 од 21.12.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Друштво за производство, промет и услуги "СТИЛ КОМЕРЦ" Јани ДООЕЛ експорт-импорт од Скопје, ул. "29 Ноември" бр. 42/1-16 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-229682.

За ликвидатор се определува Тодевски Душко од Скопје, ул. "Беровска" бр. 2-2/15.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (20158)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1015/99 од 06.12.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за промет и услуги "ФАРКАШ-ВОЛФ" експорт-импорт од Велес, с.Башино во Велес, со жиро сметка 41600-601-52700.

За ликвидатор се определува Тодевски Душко од Скопје, ул. "Беровска" бр. 2-2/15.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (20159)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1666/2000 од 03.04.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, трговија и услуги "ЧИБОЗАН" д.о.о. увоз-извоз од Скопје, ул. "Коле Канински" бр. 5 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-292881.

За ликвидатор се определува Ацо Ѓурчиновски од Скопје, ул. "Коле Канински" бр. 5.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (20166)

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение II СТ.бр. 12/97 од 05.09.1997 година, е заклучена стечајната постапка над должникот ППТ "КРИ-ПАС" ДОО - Скопје, ул. "М.Тито" бр. 4/15 и жиро сметка 40120-601-349305.

По правосилноста на решението должник ќе се брише од регистарот на претпријатијата при овој суд.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (19860)

Основниот суд во Битола, со решение СТ.бр. 125/00 од 11.05.2000 година над Претпријатието за услуги, трговија на големо и мало, книговодство, софтвер, инженеринг и консалтинг "Гигабајт" увоз-извоз, со дејност книговодствена и жиро сметка 40300-601-50550 при ЗПП - Битола, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (19926)

Основниот суд во Битола, со решение СТ.бр. 85/2000 од 09.05.2000 година над Трговско услужното друштво ДООЕЛ "ШОШКИК" населба "Карпош" бр. 11-1/3, дејност угостителска и жиро сметка 40300-601-18299 при ЗПП Битола, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (19927)

Основниот суд во Битола, со решение СТ.бр.103/00 од 11.05.2000 година над ДООЕЛ "Комвал" Љупчо од Битола, ул. "Атанас Трпчевски Тасе" бр. 25-А, со дејност трговија и жиро сметка 40300-601-56944 при ЗПП - Битола, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (19929)

Основниот суд во Битола, со решение СТ.бр.124/00 од 08.05.2000 година над Друштвото за градежно-заплетиски услуги, трговија на големо и мало, увоз-извоз "Ибис" Емилијан Хаџиевски ДООЕЛ, со дејност заплетиска и жиро сметка 40300-601-732 при ЗПП - Битола, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (19930)

Основниот суд во Прилеп, со решение СТ.бр. 61/2000 од 21.04.2000 година отвори стечајна постапка спрема должникот Трговец поединец за трговија на мало Стојаноски Тале Дарко "Надеж" П.О. Прилеп, со седиште на ул. "Кирил и Методиј" бр. 14, запишан во регистарска влошка 001038 - Битола, форма 6 МБС 01001038, бр. на дејност 1 на Основниот суд во Битола, со предмет на работење трговија на мало со разни животни продукти, алкохолни пијалоци и производи за домашни потреби, со жиро сметка 41100-601-40589 во ЗПП - Прилеп.

Стечајната постапка спрема должникот не се спроведува, но се заклучува поради немање имот.

Од Основниот суд во Прилеп. (19931)

Основниот суд во Прилеп, со решение СТ.бр. 44/2000 од 20.04.2000 година отвори стечајна постапка спрема должникот ТД за превоз и услуги "Волан" Добре, Здраве и др. ДОО - Прилеп, со седиште на ул. "Илија Дреноски" бр. 4, Прилеп, запишан во регистарска влошка 01001727/23-06-000 на Основниот суд во Битола, со дејност превоз на стоки во друмскиот сообраќај, со жиро сметка 41100-601-42653 во ЗПП - Прилеп.

Стечајната постапка спрема должникот не се спроведува, но се заклучува.

Стечајната постапка се отвора поради неизбежна престојна неликвидност.

Имотот на должникот се пренесува на основачите Добре Коруноски од Прилеп, ул. "Моша Пијаде" бр.49, Здраве Манчески од Прилеп, ул. "Илија Дреноски" бр. 4, Тони Бозароски од Прилеп, ул. "Едвард Кардељ" бр. 34, а според односот на номиналните износи на уделите.
Од Основниот суд во Прилеп. (19932)

Со решение на Стечајниот совет при Основниот суд во Струмица, под СТ.бр. 74/2000 од 10.05.2000 година е отворена стечајна постапка над должникот ППУТ "Лоза-Промет" од Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање имот на должникот заради што и се заклучи.

Доверителите ќе можат да го напаѓаат горенаведеното решение со жалба преку Основниот суд во Струмица до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 дена од објавувањето на решението во "Службен весник на Република Македонија".

По правосилноста на решението, горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (19933)

Со решение на Стечајниот совет при Основниот суд во Струмица, под СТ.бр. 79/2000 од 11.05.2000 година е отворена стечајна постапка над должникот ПП-СТ "Цано" од с.Робово, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање имот на должникот, заради што и се заклучи.

Доверителите можат да го напаѓаат горенаведеното решение со жалба преку Основниот суд во Струмица до Апелациониот суд во Штип во рок од 15 дена од објавувањето на истото во "Службен весник на Република Македонија".

По правосилноста на решението, горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (19935)

Со решение на Стечајниот совет при Основниот суд во Струмица, под СТ.бр. 76/2000 од 10.05.2000 година е отворена стечајна постапка над должникот ПЗТ "Голден-Зак" од Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува, поради немање имот на должникот, заради што и се заклучи.

Доверителите ќе можат да го напаѓаат горенаведеното решение со жалба преку Основниот суд во Струмица до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 дена од објавувањето на решението во "Службен весник на Република Македонија".

По правосилноста на решението, горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (19936)

Основниот суд во Прилеп, отвори стечајна постапка спрема должникот Претпријатие во приватна сопственост за производство, услуги, трговија на големо и мало и увоз-извоз "Царев даб" Прилеп ПО, со седиште на ул. "Бошко Корчагин" бр. 50, запишан во регистарска влошка 1-4273 на Окружниот стопански суд во Битола, со дејност трговија на мало со месо, живина, риба и млечни преработки со жиро сметка 41100-601-1068 во ЗПП - Прилеп.

Стечајната постапка не се спроведува, но се заклучува поради немање имот.

Од Основниот суд во Прилеп. (19937)

Основниот суд во Прилеп, со решение СТ.бр. 56/2000 од 24.04.2000 година отвори стечајна постапка спрема должникот Претпријатие за производство, промет и услуги, увоз-извоз "Оберац промет" Прилеп П.О. со седиште на ул. "Киро Фетак" бр. 58, запишан во регистарска влошка 1-9504 на Окружниот стопан-

ски суд Битола, со дејност производство на алат, со жиро сметка 41100-601-27354, во ЗПП Филијала - Прилеп.

Стечајната постапка спрема должникот не се спроведува, но се заклучува поради немање имот.

Од Основниот суд во Прилеп. (19938)

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст.бр. 57/2000 од 21.04.2000 година отвори стечајна постапка спрема должникот Трговец поединец за вршење на трговска дејност Роберт Велибор Здравески "Борком" ТП Прилеп, со седиште на ул. "Јоска Јордановски" бр. 102, запишан во регистарска влошка 010025567-6-01-000 на Основниот суд во Битола, со претежна дејност трговија на мало со текстил, со жиро сметка 41100-601-43619 во ЗПП - Прилеп.

Стечајната постапка спрема должникот не се спроведува, но се заклучува поради немање имот.

Од Основниот суд во Прилеп. (19940)

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст.бр. 47/2000 од 20.04.2000 година отвори стечајна постапка спрема должникот Приватно претпријатие за производство, услуги, трговија на големо и мало, увоз-извоз "Сила беглик" П.О., со седиште на ул. "Велебит" бр. 97, запишан во регистарска влошка 1-17609 на Окружниот суд во Битола, со дејност трговија на мало со разни животни продукти, алкохолни пијалоци и производи за домашни потреби со жиро сметка 41100-601-31824 во ЗПП - Прилеп.

Стечајната постапка спрема должникот не се спроведува, но се заклучува поради немање имот.

Од Основниот суд во Прилеп. (19942)

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст.бр. 51/2000 од 24.04.2000 година отвори стечајна постапка спрема должникот Друштво за производство, трговија и услуги Оливера Стојаноска "Табу" увоз-извоз ДОО-ЕЛ Прилеп, со седиште на ул. "Мице Козар" бр. 66, запишан во регистарска влошка 010030747-8-03-000 на Основниот суд во Битола, со дејност фризерски и други третмани за разубавување со жиро сметка 41100-601-30026 од ЗПП Филијала - Прилеп.

Стечајната постапка спрема должникот не се спроведува, но се заклучува.

Стечајната постапка се отвора поради престојна неизбежна неликвидност.

Од Основниот суд во Прилеп. (19943)

Основниот суд во Прилеп, отвори стечајна постапка со решение Ст.бр. 48/2000 од 24.04.2000 година отвори стечајна постапка спрема должникот Задруга за производство, промет и услуги "Ерхан-промет" увоз-извоз Прилеп, со ПО, со седиште во Прилеп, ул. "Кораб" бр. 18, запишан во регистарска влошка 2-666 на Основниот суд во Битола, со дејност трговија на мало со текстил и конфекција, со жиро сметка 41100-601-40867 во ЗПП Филијала - Прилеп.

Стечајната постапка спрема должникот не се спроведува, но се заклучува поради немање имот.

Од Основниот суд во Прилеп. (19947)

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст.бр. 50/2000 од 24.04.2000 година отвори стечајна постапка спрема должникот Приватно претпријатие за производство, трговија и услуги "Кровин-комерц" увоз-извоз Прилеп П.О., со седиште на ул. "Борка Лопач" бр. 31, запишан во регистарска влошка 1-10655 на Окружниот стопански суд во Битола, со предмет на работење трговија на мало, со разни животни продукти, алкохолни пијалоци и производи за домашни потреби, со жиро сметка 41100-601-22059 во ЗПП - Прилеп.

Стечајната постапка не се спроведува, но се заклучува поради немање имот.

Од Основниот суд во Прилеп. (19949)

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст.бр. 46/2000 од 20.04.2000 година отвори стечајна постапка спрема должникот Претпријатие за производство и промет "Хамако 95" увоз-извоз Прилеп П.О., со седиште во Прилеп, ул. "Моша Пијаде" бр. 112, запишан во регистарска влошка 1-17696 на Окружниот стопански суд во Битола, со дејност трговија на мало со текстил и конфекција, со жиро сметка 41100-601-33652 во ЗПП Филијала - Прилеп.

Стечајната постапка спрема должникот не се спроведува, но се заклучува поради немање имот.

Од Основниот суд во Прилеп. (19950)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Ст.бр. 70/97 од 01.09.1997 година е отворена стечајна постапка над должникот Трговско претпријатие на големо и мало "ВЕСТИМПЕКС" експорт-импорт од Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 97/4.

За стечаен управник е одреден Марко Ѓурчиновски, ул. "Љуба Петровиќ" бр. 8.

Се покануваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" до стечајниот совет со пријава во два примерока со докази.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање, рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на ден 21.06.2000 година, во 8,30 часот, соба број 45 при овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (19968)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Ст.бр. 676/96 од 14.04.2000 година е заклучена стечајната постапка над стечајниот должник Претпријатие за промет на големо и мало "ТЕХНОХРОМ" Скопје, со седиште на ул. "Пандо Кљашев" бр. 94, со жиро сметка бр. 40100-601-26838.

По прависилноста на решението, стечајниот должник да се брише од регистарот на претпријатијата при Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (20026)

Основниот суд во Битола, со решение Ст.бр.122/00 од 16.05.2000 година над Друштво за производство, трговија на големо и мало "Богови Трејд" Борис Думевски од Битола, бул. "1-ви Мај" бр. 354, со дејност занаетчиска и жиро сметка 40300-601-93534 при ЗПП - Битола, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (20055)

Основниот суд во Битола, со решение Ст.бр.133/00 од 09.05.2000 година над Приватно претпријатие за производство, трговија, увоз-извоз "Гроздановски" од Битола, ул. "Дебарска" бр. 26, со дејност занаетчиска и жиро сметка 40300-601-69965 при ЗПП Битола, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (20056)

Основниот суд во Битола, со решение Ст.бр.134/00 од 18.05.2000 година над Трговецот поединец за вршење на угостителски услуги Ангелина Благој Лескоња, с.Кравари, со дејност забавни игри и жиро сметка 40300-601-90100 при ЗПП - Битола, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (20057)

Со решение на Стечајниот совет при Основниот суд во Струмица, под Ст.бр. 203/99 од 09.05.2000 година е отворена стечајна постапка над должникот ПТП "Ван-мак" од Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање имот на должникот, заради што и се заклучи.

Доверителите можат да го напаѓаат горенаведено-то решение со жалба преку Основниот суд во Струмица до Апелациониот суд во Штип во рок од 15 дена од објавувањето на истото во "Службен весник на Република Македонија".

По правосилноста на решението, горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (20058)

Основниот суд во Битола, со решение СТ.бр.114/00 од 09.05.2000 година отвори стечајна постапка над должникот ДОО "Алмас" од Битола, ул. "Прилепска" бр. 76/4, со дејност трговија, со жиро сметка 40300-601-75249 при ЗПП Битола.

За стечаен управник определен е Љубе Стојановски од Битола, ул. "Васил Брклевиќ" бр. 38, тел.097-261-021.

За стечаен судија определен е мр.Симеон Цветановски - судија при Основниот суд во Битола.

Се повикуваат доверителите над должникот во рок од 15 дена од денот на објавувањето на решението за отворање на стечајна постапка над должникот во "Службен весник на Република Македонија", да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник.

Се повикуваат доверителите кои имаат различни права над подвижни предмети и правата над должникот, како и доверителите кои имаат различни права на недвижностите на должникот што не се запишани во јавните книги (катастар) во рок од 15 дена од објавувањето на решението за отворање на стечајната постапка над должникот во "Службен весник на Република Македонија", да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник.

Се повикуваат должниковите должници своите обврски да ги исполнат на стечајниот управник.

Се кажува рочиште на собир на доверители за испитување и утврдување на пријавените побарувања (испитно рочиште) и рочиште на собрание на доверителите на кое врз основа на извештајот на стечајниот управник, доверителите ќе одлучуваат за понатамошниот тек на постапката односно деловниот потфат (претпријатието) (извештајно рочиште) кое ќе се одржи на ден 07.07.2000 година во 12,00 часот, судница 31 во Основниот суд во Битола.

Жалбата не го задржува решението од извршување. Од Основниот суд во Битола. (20059)

Основниот суд во Штип, објавува дека со решение Ст.бр. 100/96 од 22.02.2000 година е утврдено дека програмата за финансиска и сопственичка трансформација поднесена од Управниот одбор на АД "Снитекс" Св.Николе, не е прифатена.

Стечајната постапка спрема стечајниот должник е запрена со решение на овој суд Ст.бр. 100/96 од 12.07.1999 година, продолжува.

Од Основниот суд во Штип. (20060)

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст.бр. 45/2000 од 20.04.2000 година отвори стечајна постапка спрема должникот Производно прометна задруга "Пчела продукт" увоз-извоз, Прилеп ПО, со седиште на ул. "Херој Карпош" бр. 2, а запишан во регистарска влошка 2-796 на Основниот суд во Битола, со дејност трговија на мало во продавници, претежност за храна, лијалоци и тутун, со жиро сметка во ЗПП - Прилеп 41100-601-43047.

Стечајната постапка спрема должникот не се спроведува, но се заклучува, бидејќи истата се отвора поради непосредно престојна неликвидност.

Од Основниот суд во Прилеп. (20097)

Со решение на Стечајниот совет при Основниот суд во Струмица, под Ст.бр. 88/2000 од 15.05.2000 година е отворена стечајна постапка над должникот ПТУ "Ајтен" од Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање имот на должникот, заради што и се заклучи.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение преку Основниот суд во Струмица до Апелациониот суд во Штип во рок од 15 дена од објавувањето на истото во "Службен весник на Република Македонија".

По правосилноста на решението, горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (20132)

Со решение на Стечајниот совет при Основниот суд во Струмица, под Ст.бр. 34/2000 од 15.05.2000 година е отворена стечајна постапка над должникот ПППУ "Никола-транс" од Струмица, но е одлучено да истата не се спроведува поради немање имот на должникот, заради што и се заклучи.

Доверителите можат да го напаѓаат горенаведено-то решение со жалба преку Основниот суд во Струмица до Апелациониот суд во Штип во рок од 15 дена од објавувањето на истото во "Службен весник на Република Македонија".

По правосилноста на решението, горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (20134)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение I.СТ.бр. 39/2000 година од 18.05.2000 година е отворена стечајна постапка над ТДППУ "ДД ЕЛЕКТРОНИК", Драган ДООЕЛ - Скопје, со седиште на ул. "Дренук" бр. 13 и жиро сметка 40100-601-363381 и рег.влошка 020.16746-8-03-0-0-0, и истата не се спроведува, па се заклучува.

По правосилноста на решението, должникот да се брише од судскиот регистар.

Да се објави оглас во "Службен весник на Република Македонија" и на огласната табла во судот.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (20110)

Основниот суд во Куманово, објавува дека со решение на овој суд Ст.бр. 10/2000 година од 09.05.2000 година е отворена - заклучена стечајна постапка над должникот Претпријатие за трговија на големо и мало и услуги "Елита-Комерц-С" од Куманово, ул. "Пиринска Македонија" бр. 45.

По правосилноста на решението должникот да се избрише од регистарот на претпријатијата при Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд во Куманово. (20175)

НОТАРСКИ ОГЛАСИ

Се продава земјоделско земјиште на КП бр. 782/6, план 5, скица 16, на мв "Уши", лозје, класа 4, со вкупна површина од 635 м², сопственост на Леонид Елков од Скопје, според ПЛ бр. 1782 на КО Волково за цена од 300,00 денари за м².

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседи чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Мери Весова, на ул. "Горче Петров" бр. 10 а, локал 2, Скопје. (19956)

Се продава земјоделско земјиште идеална 1/2 (една половина) од нива, на КП бр. 14207, план 40,

скица 164 во мв "Стојанкано трло", класа 3, во вкупна површина од 16.691 м², заведена во ПЛ бр. 13258 за КО Куманово на име Насковски Живко, за купопродажна цена од 2 германски марки по м², во денарска против вредност на ден на исплата.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Марјан Коцевски ул. "11 Октомври" бр. 4, Куманово. (19955)

Се продава земјоделско земјиште - лозје, 1/2 идеален дел од лозје, во вкупна површина од 1433 м², која се наоѓа на КП бр. 3449 за КО Мирковици, во мв "Голливо", сопственост на продавачот Настовска Лепосава, ул. "Тодор Циповска Мерцан" бр. 35, Скопје, по цена од 110.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство на купување на земјиштето.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Петар Митков на ул. "Јани Лукровски" бр. 14, Гази - Баба, Скопје. (19954)

Се продава земјоделско земјиште на КП бр. 624, план 4, скица 5, на мв "Дабра", нива, класа 6, со вкупна површина од 3946 м², сопственост на Сала Лиман од Скопје, според ПЛ бр. 39 на КО Чајлане за цена од 120,00 денари за м².

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседи чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Мери Весова, на ул. "Горче Петров" бр. 10 а, локал 2, Скопје. (20028)

Се продава земјоделско земјиште и тоа цела КП бр. 879 - 5 - 4 ливада од 4 класа на мв "Село", во површина од 1000 м², заведена во ПЛ бр. 125 КО Балиндол, сопственост на Атанасовски Тасев Живко од Гостивар, ул. "Илија А. Смок" бр. 19, за купопродажна цена од 150.000,00 денари.

Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од Законот за земјоделското земјиште ("Службен весник на РМ" бр. 25/1998) имаат право на првенствено купување, да во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудите. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Зулфикар Сејфулаи ул. "Кеј Братство" бр. 5 - А, Гостивар. (20036)

Се продава земјоделско земјиште и тоа цела КП бр. 880/1 - 5 - 4 овошна градина од 5 класа на мв "Село" во површина од 584 м², и цела КП бр. 880/2 - 5 - 4 ливада од 5 класа на мв "Село" во површина од 868 м², заведени во ПЛ бр. 126 за КО Балиндол, сопственост на Атанасовски Горска Саво од с. Балиндол за купопродажна цена од 310.000,00 денари.

Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од Законот за земјоделското земјиште ("Службен весник на РМ" бр. 25/1998) имаат право на првенствено купување,

да во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудите. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Зулфикар Сејфулаи ул. "Кеј Братство" бр. 5 - А, Гостивар. (20039)

Се продава земјоделско земјиште овошна градина построена на КП бр. 13/44 мв "Црвеника", класа 5 со површина 490 м², во КО Бањица, сопственост на Усеин Ибраим Шаип с. Д. Бањица за цена од 92.550,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Весна Василевска, ул. "Б. Гиновски" 66, Гостивар. (20061)

Се продава недвижен имот и тоа: нива, класа 5, во површина од 200 м², на КП 120, план 78, во мв "Селиште", нива, класа 5, во површина 100 м², на КП 123, план 78, во мв "Селиште", нива, класа 5, во површина од 30 м², на КП 147, план 78, во мв "Селиште", нива, класа 5, во површина од 300 м², на КП 149, план 78, во мв "Селиште" за КО Нежилово, кој се води во ПЛ бр. 1 од 25.01.2000 година издаден од РГУ одделение за пример и катастар Велес сопственост на Темелко Арсовски, ул. "Драчевска" бр. 159, с. Драчево е во износ од 1000 ДЕМ.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ" писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Славјанка Андреева со седиште на ул. "Борис Карапузов" бр. 2, Велес. (20062)

Се продава земјоделско земјиште, КП бр. 492 нива 3 класа, во површина од 81 м², на мв "Село" опишан ПЛ бр. 54, за КО Октиси, сопственост на Ирфан Бајрамовски, за цена од 102.060,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Виргинија Баута ул. "Струшки кепенци" бр.1, Струга. (20063)

Се продава земјоделско земјиште, една идеална половина од КП бр. 3605 нива 7 класа во површина од 772 м², и една идеална половина од КП бр. 3606 лозје 4 класа во површина од 458 м², на мв "Под лозја" опишани во ПЛ бр. 16, за КО Октиси, сопственост на Лутфи Абдоски, за цена од 779.625,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Виргинија Баута ул. "Струшки кепенци" бр.1, Струга. (20064)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: 1/2 (една идеална половина) КП бр. 2132 на мв "Под орман" нива, 4 класа, во површина од 3731 м², опишано по ПЛ бр. 834 на КО Непроштено, за цена од 100.000,00 денари, сопственост на Јакупи Риза Јакуп од с. Непроштено - Тетово.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничат со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќањето на понудата да се достават до нотарот Нази Зекири, ул. "ЈНА" бр. 41, Тетово. (20065)

Се продава земјоделско земјиште во КО Николиќ - нива на КП бр. 544, план 7, скица 12 во мв "Село", класа 4, со површина од 656 м², сопственост на Јанкул-ова Љуба од с. Николиќ за цена од 15.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќањето на понудата да се достават до нотарот Нада Прочкова ул. "Васо Карајанов" бр. 4, Гевгелија. (20066)

Се продава земјоделско земјиште во КО Глишиќ, Кавадарци, КП 706, план 004, скица 004, мв "Танко патче", култура нива, класа 2, со површина од 1905 м², во сопственост на Коле Митрев од Кавадарци, видно од ИЛ бр. 242 за цена од 83.000,00 денари.

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со право на првенство на купување сопственици, заеднички сопственици, сосопственици и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на овој оглас во "Службен весник на РМ" писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќањето на понудата да се достават до нотарот Ристо Самарџиев ул. "Блажо Алексов" бр. 66, Кавадарци. (20068)

Се продава земјоделско земјиште и тоа нива КП 1797 дел 2 на мв "Гушајца" класа 6, во површина од 40 09 м², заведен во ПЛ бр. 59 за КО Долно Дупени сопственост на продавачите Каранфиловски Серафим Пандо од с. Д. Дупени и Мијатовиќ Драгица од Скопје по 1/2 (една идеална половина), за цена од 621.395,00 денари.

Се повикуваат сосопствениците, заедничките сопственици и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќањето на понудата да се достават до нотарот Мексуд Максуд, ул. Ленинова бр. 67, Ресен. (20070)

Се продава земјоделско земјиште и тоа нива КП 1798 дел 3 на мв "Гушајца" класа 7 во површина од 3520 м², заведен во ПЛ бр. 128 за КО Долно Дупени сопственост на продавачот Ангеловски Трајков Васил од Битола, за цена од 545.600,00 денари.

Се повикуваат сосопствениците, заедничките сопственици и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќањето на понудата да се достават до нотарот Мексуд Максуд, ул. Ленинова бр. 67, Ресен. (20072)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: нива на К. П. 1797 дел 1 на мв "Гушајца-на присој" класа 6 во површина од 4359 м², заведен во ПЛ бр. 193 за КО Долно Дупени, сопственост на продавачот Каранфиловски Божинов Лазар од с. Долно Дупени - Ресен, за цена од 675.645,00 денари.

Се повикуваат сосопствениците заедничките сопственици и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ" писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќањето на понудата да се достават до нотарот Мексуд Максуд, ул. Ленинова бр. 67, Ресен. (20073)

Се продава земјоделско земјиште во КО Долни Дисан. Една идеална половина од КП бр. 24 во мв "Пороите" интензивно лозје со површина од 11914 м², во КО Долни Дисан. Една идеална половина од КП бр. 25 во мв "Пороите" нива со површина од 2263 м², во КО Долни Дисан. Сопственост на Јанчев Николче од Кавадарци, ул. "9 Бригада" бр. 25. Цена на продажба 38.350,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќањето на понудите да се достават до нотар, Бинов Гело од Неготино, ул. "Маршал Тито" бр. 138. (20077)

За продажба на земјоделско земјиште - нива, 6 класа, која е во вкупна површина од 320 м², означена како КП бр. 259, мв "Огради", заведено во ПЛ бр. 28 КО Матка, сопственост на Стојна Трајчевска од с. Матка. Земјиштето се понудува по вкупна цена од 32.000,00 денари, со рок на плаќање веднаш при заверката на договорот. Данокот го плаќа купувачот.

Сите заинтересирани лица, вклучувајќи ги и лицата кои согласно законот имаат првенствено право за купување на опишаното земјиште, своите понуди да ги достават до нотарот Емилија Харалампиева, со седиште во општина Сарај, ул. "М. Тито 20" бр. 37, во рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас. (20162)

За продажба на земјоделско земјиште - нива, 6 класа, која е во вкупна површина од 390 м², означена како КП бр. 258, мв "Езеро", заведено во ПЛ бр. 25 КО Матка, сопственост на Благоја Крстевски од с. Матка. Земјиштето се понудува по вкупна цена од 36.000,00 денари, со рок на плаќање веднаш при заверката на договорот. Данокот го плаќа купувачот.

Сите заинтересирани лица, вклучувајќи ги и лицата кои согласно законот имаат првенствено право за купување на опишаното земјиште, своите понуди да ги достават до нотарот Емилија Харалампиева, со седиште во општина Сарај, ул. "М. Тито 20" бр. 37, во рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас. (20163)

Се врши продажба на недвижен имот - лозје од 5-та класа, со вкупна површина од 1394 м², што се наоѓа на КП бр. 594, план 5, скица 5, и 1/6 (една шестина) идеален дел од нива, 7 - ма класа, што се наоѓа на КП бр. 593, план 5, скица 5, двете на мв "Преку дол", КО Горно Соње, сопственост на Чупоски Ванчо од Скопје.

Се повикуваат сопствениците на парцелите што граничат со наведената парцела во рок од 30 дена од

денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", доколку се заинтересирани да ја купат гореполишаната недвижност, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата.

Доколку не се јават во предвидениот рок, истите го губат првото на првенствено купување на предметната недвижност.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Снежана Сарациска ул. "Иван Козаров" бр. 24, локал 3 (ДПЦ "Стара рампа"), Скопје. (20168)

Се продава земјоделско земјиште на КП бр. 749/3, план 2, скица 3, на мв "Пошарковец", шума, класа 5, со површина од 743 м², на КП бр. 750/5, план 2, скица 3, на мв "Пошарковец" нива класа 6, со површина од 1086 м², и на КП бр. 788/4, план 2, скица 3, на мв "Рупи", шума класа 6, со површина од 500 м², во КО Матка, сопственост на Косара Ацевска од Скопје, според ПЛ бр. 126 на КО Матка за цена од 90,00 денари за м².

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседи чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Мери Весова, на ул. "Горче Петров" бр. 10 а, локал 2, Скопје. (20170)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните документи:

Пасош бр. 1332162/2000 издаден од УВР Куманово на име Тасковски Ангел, бул "Цара Душана" бр. 8/9 Куманово.

Пасош бр. 0698748 на име Јованова Славица ул. "Ана Поцкова" бр. 46, Радовиш. (20136)

Пасош бр. 578709, издаден од УВР - Кочани на име Пановски Јорданчо, ул. "Кеј на Револуција" бр. 9/10, Кочани. (20138)

Пасош бр. 1090189 на име Павел Вељаноски, ул. "Питу Гули" бр. 63А, Охрид. (20141)

Пасош бр. 420927, издаден од ОВР Кратово на име Митевска Драгана, Кратово. (20172)

Пасош бр. 1011558, издаден од УВР - Гостивар на име Кузманоски Душко, ул. "Балиндолска" бр. 98, Гостивар.

Пасош бр. 1162472 на име Демиров Северџан ул. "Р. пат" бр. 119, Штип. (20189)

Пасош бр. 225194 на име Стојановиќ Бранислав, ул. "Енгелсова" бр. 6А, Штип. (20190)

Пасош бр. 473134 на име Најдоски Живко, ул. "М. Манаки" бр. 30/6, Битола. (20193)

Пасош бр. 610559 на име Најдоска Роза, ул. "М. Манаки" бр. 30/6, Битола. (20194)

Пасош бр. 66648, издаден од УВР - Штип на име Демиров Али, ул. "Каевска" бр. 49, Штип. (20199)

Пасош бр. 665765/95, издаден од УВР - Куманово на име Тодоровски Драги, ул. "Н. Тесла" бр. 133, Куманово.

Пасош бр. 1166141, издаден од УВР - Тетово на име Беадини Фикрет, с. Каењане, Тетово. (20202)

Пасош бр. 862882/96, издаден од ОВР - Струга на име Неџипи Муса, с. Богојци, Струга. (20203)

Пасош бр. 1193473/99, издаден од УВР - Скопје на име Елмази Кемран, ул. "П. Тошев" бр. 34 а, Скопје. (20206)

Пасош бр. 975799/97, издаден од УВР - Скопје на име Лена Ангелкоска, ул. "Невеска" бр. 4/3-2, Скопје.

Пасош бр. 1334138/99, издаден од УВР - Скопје на име Сакип Цури, ул. "Н. Малешевски" бр. 47/5-13, Скопје.

Пасош бр. 1234421/99, издаден од УВР - Скопје на име Татјана Нацевска Јамакоска, ул. "Ф. Шопен" бр. 8, Скопје. (20218)

Пасош бр. 1021176/97, издаден од ОВР Скопје на име Давчевски Александар, ул. "Јанко Мишиќ" бр. 11, Скопје.

Пасош бр. 1184860, издаден од УВР Скопје на име Ангеловски Драган, ул. "Јане Сандански" бр. 3/4/17, Скопје. (20222)

Пасош бр. 1043494, издаден од УВР Скопје на име Исени Шабедин, ул. "1" бр. 9, с. Кондово, Скопје. (20226)

Пасош бр. 0242506, издаден од УВР Куманово на име Стаменковски Драган, с. М. Нагоричане, Куманово.

Пасош бр. 0536754, издаден од УВР Скопје на име Мирослав Донев, ул. "Ловќенска 11" бр. 6, Скопје. (20229)

Пасош бр. 764950/95, издаден од УВР - Скопје на име Рушит Бериша, ул. "Б. Шабани" бр. 12, Скопје. (20231)

Пасош бр. 182506 на име Фазлији Надије, с. Цепчиште Тетово. (20244)

Чекови од бр. 012000949246 до 0120000949255, (10 чека) од тековна сметка 9526933, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Бектеши Муса, Скопје.

Работна книшка на име Милановски Радмила, Богданци. (20137)

Работна книшка на име Бајрамоска Мерита, Струга.

Работна книшка на име Бајрами Шакир, с. Заграчани, Струга.

Работна книшка на име Марјан Грајчевски, ул. "Ј. Стојанов" бр. 8, Пробиштип. (20145)

Работна книшка на име Котевска Жаклина, Битола.

Работна книшка на име Драгољуб Зафировски, с. Непроштено, Тетово. (20148)

Работна книшка на име Ислами Абдулшеми, Тетово. (20152)

Работна книшка на име Аце Јаневски, Скопје.

Работна книшка на име Николиќ Благоја, Скопје.

Работна книшка од издадена во Липљан, СР Југославија на име Петровиќ Бранислав, Скопје. (20173)

Свидетелства за 1 и 2 година гимназија на име Постолова Лидија, Кочани. (20139)

Свидетелство на име Илиев Љубомир, ул. "Иван Милутин" бр. 12, Кочани. (20140)

Свидетелство на име Бонески Смиљче, ул. "В. Змејковски" бр. 26, Кичево. (20147)

Свидетелство на име Ајредин Хисо, с. Гермо, Тетово.

Свидетелство за 8 одделение на име Фазлиќ Елмедин, с. Десово, Прилеп. (20160)

Свидетелство за 8 одделение на име Аница Нешковска, с. Оптичари, Битола. (20164)

Свидетелство за 8 одделение, издадено од ОУ "М. Тито" Арачиново - Скопје на име Кефает Абазис, с. Арачиново, Скопје. (20169)

Потврда за поседување на 441 акција, издадена од Р Ж Валавница за ленти - Скопје на име Манасиевски Тони, Скопје. (20135)

Штедна книшка бр. 337498, издадена од Поштанска Штедилница - Скопје на име Славко Ѓорѓиевски, Скопје.

Лична карта, издадена од УВР - Тетово на име Огњановска Менка, с. Старо Село, Тетово. (20161)

Даночна картичка бр. 4030993262472, издадена од Управа за приходи Скопје на име Агенција из Р. Македонија за приватизација, Скопје. (20167)

Работна книшка на име Младеновска Магдалена ул. "Е. Спасова" бр. 11, Куманово. (20033)

Работна книшка на име Стаменов Зоран, Штип.

Работна книшка на име Ивановска Дијана, Прилеп.

Работна книшка издадена од Скопје на име Демири Азем, Скопје. (20051)

Работна книшка издадена од Скопје на име Марковска Нада, Скопје. (20054)

Работна книшка на име Мехмеди Зија с. Заграчани, Струга. (20071)

Работна книшка на име Стоименов Стојче, Кочани.

Работна книшка на име Сами Љурвији с. Отља, Куманово. (20079)

Работна книшка на име Димитриеви Драги с. Градец, Крива Паланка. (20080)

Работна книшка на име Дојчиноска Бети с. Г. Лакочереј, Охрид. (20081)

Работна книшка на име Драгица Штерјова ул. "П. Караџов" бр. 6/9, Штип. (20087)

Работна книшка на име Летка Грозданова ул. "Дебарска" бр. 26, Битола. (20091)

Работна книшка на име Велиоски Тасим, Македонски Брод. (20096)

Работна книшка на име Мудеља Идриз, Скопје.

Работна книшка на име Фејзули Осман, Скопје.

Работна книшка на име Фатон Фазлији, Скопје.

Работна книшка на име Сајдовски Јаванчо, Скопје.

Работна книшка на име Аднан Ајрула, Скопје.

Сведителство на име Јакимовиќ Венцо, с. Старо Нагоричане, Куманово.

Сведителство на име Мугин Села, с. Ливада, Струга.

Сведителство на име Ангела Јорданова, ул. "АСНОМ" бр. 71, Кочани. (20078)

Сведителство за осмо одделение на име Емини Низамер, с. Заграчани - Струга.

Сведителство на име Мемеди Зија, с. Заграчани Струга.

Сведителство за осмо одделение на име Лаунтина Жута, с. Велешта - Струга.

Сведителство за петто одеелние на име Агније Муса, с. Велешта Струга.

Сведителство за прва, втора и трета година на име Маргулков Кирил, ул. "Б. Горев" к-3/53, Велес.

Сведителство на име Петковска Виолета, ул. "Битолска" бр. 92- Кравари, Битола. (20089)

Сведителство за прва, втора, трета и четврта година и доиплома издадена од УСО "Нико Нестор" Струга на име Зиба Марта, Струга.

Индекс бр. 40065, издаден од економскиот факултет Скопје на име Вељановски Гоце, Гостивар.

Индекс бр. 2639, издаден од факултетот за безбедност, Скопје на име Илиевски Душан, Скопје.

Индекс бр. 637, издаден од земјоделски факултет Скопје на име Стојановска Верица Скопје. (20105)

Чекови од тековна сметка број 134148/05 издадени од Комерцијална банка на име Ирена Стојановска Скопје.

Книшка на име Роа Богева ул. "Д. Мирчев" бр. 11 Велес.

Зелен картон бр.054445 за ПП-915-БП на име Бершакоски Бранко ул. "Трајко Николоски" бр. 16, Прилеп.

Легитимација на име Никола Цветковски, ул. "Ј. Сандански" бр.15, Тетово. (20098)

Лична карта, издадена од Скопје на име Нумановиќ Уљфета, с. Љубош, Скопје. (20109)

Даночна картичка бр.4027995115190 на име ДООЕЛ "Госпа", Струмица. (20037)

Даночна картичка бр.4030996170692, издадена од Управа за приходи Скопје на име ЕН-ФА-ПЕН, Скопје.

Даночна картичка бр.4030992170680 издадена од Управа за приходи Скопје на име ЕН-ФА, Скопје. (20041)

Даночна картичка бр.4030996234356 издадена од Управа за приходи Скопје на име "Унимат медија", Скопје.

Даночна картичка бр.4030992260468 издадена од Управа за јавни приходи на име ДОО "Мип-метал", Скопје.

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 1014/2000 од 22.05.2000 година, на регистарска вложка бр. 4-0200744-000-01, го запиша намалувањето на основната главнина на "ТЕХНОМЕТАЛ-ВАРДАР" извоз-увоз Акционерско друштво за надворешен и внатрешен промет, Скопје, П.О., ул. "Вељко Влаховиќ" бр. 11.

Се запишува: намалување на основна главнина на ТЕХНОМЕТАЛ-ВАРДАР извоз-увоз Акционерско друштво за надворешен и внатрешен промет, Скопје, П.О., ул. "Вељко Влаховиќ" бр. 11.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. 1014/2000. (20208)

ЈАВНИ ПОВИЦИ

Врз основа на член 10 од Законот за јавните набавки ("Службен весник на Република Македонија" бр. 26/98) и Одлука бр. 02-105 од 22 мај 2000 година, Комисијата за јавни набавки на ЈП за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија Подрачна единица - Кочани, објавува

ОГРАНИЧЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 2/2000 ЗА ПРИБИРАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕТХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ НА ПОНУДУВАЧИТЕ (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА), БЕЗ ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

- Набавувач на Јавниот повик бр. 2/2000 е Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија - Подрачна единица Кочани, ул. "Никола Карев" - 66,

- Предмет на Јавниот повик бр. 2/2000 е прибирање документација за претходно утврдување на подобност на понудувачите како можни носители на набавка за прибирање понуди за изведба на градежни и градежно-занаетчиски работи на станбен објект на ул. - "Роза Петрова" - 66, во Кочани,

- Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите правни и физички лица регистрирани за ваков вид дејност, со седиште во Република Македонија. Отворањето на пријавите, ќе се врши без присуство на понудувачите.

2. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ

Комисијата за јавни набавки на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија - Подрачна единица Кочани, има потреба од утврдување на подобноста на понудувачите (претквалификација), преку документација, кои ќе бидат повикани да достават понуди за утврдување на изведувач на градежни и градежно-занаетчиски работи и инсталатерски работи на станбен објект на ул. "Роза Петрова" - 66, во Кочани.

Понудувачите своето учество на Јавниот повик да го пријават со документација, со која ќе го докажат следното:

- Техничко-технолошки бонитет (член 23 од Законот за јавните набавки),

- Економско-финансиски бонитет - оригинал или копија за заверена од нотар (член 22 од Законот за јавните набавки),

- Расположива опрема и други физички капацитети за реализирање на набавката,

- Список на квалификувани работници за вршење на занаетчиско-инсталатерски работи,

- Договор за заеднички настап или список на подизведувачи,

- Референци,

- Список на стручен кадар,

- Доказ - извод од судска евиденција или друг соодветен документ од надлежен орган во оригинал со кој понудувачот ќе докаже дека не е во стечај или во процес на ликвидација, како и дека со правосилна пресуда, не му е изречена мерка на безбедност забрана на вршење дејност,

- Документ за регистрација на дејноста.

3. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

- Понудувачите кон пријавата треба да ги приложат документите и податоците од точка 2, на овој повик,

- Документацијата и другите податоци се доставуваат во затворен коверт кој во горниот лев агол, тре-

ба да ја носи ознаката (не отворај), како и бројот на јавниот повик. Тој не смее да содржи никаква ознака, со која би можел да се идентификува понудувачот,

- Рок за прием на документацијата изнесува 10 (десет) дена,

- Понудите се доставуваат до набавувачот Јавно претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија - Подрачна единица Кочани, ул. "Никола Карев" бб Кочани, со назнака за Комисија за јавни набавки, препорачано по пошта или со предавање во архивата на набавувачот. Ограничниот повик трае 10 (десет) дена од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија" и во едно друго гласило.

Увид во тендерската документација, е можен секој работен ден во просториите на ЈП ССДП на Р. Македонија - Подрачна единица Кочани, - "Никола Карев" бб.

4. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Документацијата што нема да биде доставена во утврдениот рок и онаа која нема да биде изработена според барањата содржани во повикот, нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 од Законот за јавните набавки ("Службен весник на Република Македонија" бр. 26/98) и Одлука бр. 02-2318/1 од 16 мај 2000 година, Комисијата за јавни набавки на ЈП за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија Подрачна единица - Тетово, објавува

ОГРАНИЧЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 2/2000 ЗА ПРИБИРАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕТХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ НА ПОНУДУВАЧИТЕ (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА), БЕЗ ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

- Набавувач на Јавниот повик бр. 2/2000 е Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија - Подрачна единица Тетово ул. "Беличица" бб,

- Предмет на Јавниот повик бр. 2/2000 е прибирање документација за претходно утврдување на подобност на понудувачите како можни носители на набавка за прибирање понуди за изведба на градежни и градежно занаетчиски работи на станбено-деловен објект од П+4+Пк на ул. "Б. Миладинови" м.в. "Кљуково",

- Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите правни и физички лица регистрирани за ваков вид дејност, со седиште во Република Македонија. Отворањето на пријавите, ќе се врши без присуство на понудувачите.

2. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ

Комисијата за јавни набавки на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија - Подрачна единица Тетово, има потреба од утврдување на подобноста на понудувачите (претквалификација), преку документација, кои ќе бидат повикани да достават понуди за утврдување на изведувач на градежни и градежно-занаетчиски работи и инсталатерски работи на станбено-деловен објект, на ул. "Б. Миладинови" м.в. "Кљуково" во Тетово.

Понудувачите своето учество на Јавниот повик да го пријават со документација, со која ќе го докажат следното:

- Техничко-технолошки бонитет (член 23 од Законот за јавните набавки),

- Економско-финансиски бонитет - оригинален или копија заверена од нотар (член 22 од Законот за јавните набавки),

- Расположива опрема и други физички капацитети за реализирање на набавката,

- Список на квалификувани работници за вршење на занаетчиско-инсталатерски работи,

- Договор за заеднички настап или список на произведувачи,

- Референци,

- Список на стручен кадар,

- Доказ - извод од судска евиденција или друг соодветен документ од надлежен орган со кој понудувачот ќе докаже дека не е во стечај или во процес на ликвидација, како и дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност - забрана на вршење дејност,

- Документ за регистрација на дејноста.

3. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

- Понудувачите кон пријавата треба да ги приложат документите и податоците од точка 2, на овој повик,

- Документацијата и другите податоци се доставуваат во затворен коверт кој во горниот лев агол, треба да ја носи ознаката (не отворај), како и бројот на јавниот повик. Тој не смее да содржи никаква ознака, со која би можел да се идентификува понудувачот,

- Рок за прием на документацијата изнесува 10 (десет) дена,

- Понудите се доставуваат до набавувачот Јавно претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија - Подрачна единица Тетово ул. "Беличица" бб - Тетово со назнака за Комисија за јавни набавки, препорачано по пошта или со предавање во архивата на набавувачот. Ограничниот повик трае 10 (десет) дена од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија" и во едно друго гласило.

Увид во тендерската документација е можен секој работен ден во просториите на ЈП ССДП на Р. Македонија - Подрачна единица Тетово, - ул. "Беличица" бб - Тетово.

4. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Документацијата што нема да биде доставена во утврдениот рок и онаа која нема да биде изработена според барањата содржани во повикот, нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 од Законот за јавните набавки ("Сл. весник на Р. Македонија" бр. 26/98) и Одлуката број 02-2371/1 од 18.05.2000 година, Комисијата за јавни набавки на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија подрачна единица Кичево објавува

ОГРАНИЧЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 2/2000 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕТХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ НА ПОНУДУВАЧИТЕ (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА), БЕЗ ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

- Набавувач на јавниот повик број 2/2000 е ЈП за стопанисување со станбен и деловен простор на Р. Македонија - ПЕ Кичево, улица "11-ти Септември" број 105.

- Предмет на јавниот повик број 2/2000 е прибирање на документација за претходно утврдување на подобност на понудувачите како можни носители на набавка за прибирање на понуди за изведба на градежни и градежно - занаетчиски работи на станбено деловен објект од П+4 на улица "Маршал Тито" број 57 (нас. Х. Карпош") Кичево.

- Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите правни и физички лица регистрирани за ваков вид дејност со седиште во Република Македонија.

Отворањето на пријавите ќе се изврши без присуство на понудувачите.

2. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ

Комисијата за јавни набавки на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на

Р Македонија - ПЕ Кичево, има потреба од утврдување на подобност на понудувачи (претквалификација) преку документација, кои ќе бидат повикани да достават понуди за утврдување на изведувач на градежни и градежно - занаетчиски работи и инсталатерски работи на станбено - деловен објект во Кичево на улица "Маршал Тито" број 57 (населба Х. Карпош).

Понудувачите своето учество на јавниот повик да го пријават со документација со која ќе го докажат следното:

- Техничко-технолошки бонитет (член 23 од Законот за јавни набавки),
- Економско-финансиски бонитет - оригинален или копија заверена од нотар (член 22 од Законот за јавни набавки);
- Расположлива опрема и други физички капацитети за реализирање на набавката;
- Список на квалификувани работници за вршење на занаетчиско-занаетчиски работи;
- Договор за заеднички настап или список на подизведувачи;
- Референци;
- Список на стручен кадар;
- Доказ - извод од судска евиденција или друг соодветен документ од надлежен орган со кој понудувачот ќе докаже дека не е во стечај или во процес на ликвидација, како и дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност - забрана на вршење на дејност;
- Документ за регистрација на дејноста.

3. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Понудувачите кон пријавата треба да ги приложат документите и податоците од точка 2 на овој повик;

- Документацијата и другите податоци се доставуваат во затворен коверт, кој во горниот лев агол треба да ја носи ознаката "НЕ ОТВОРАЈ", како и бројот на јавниот повик. Тој не смее да содржи никаква ознака со која би можел да се идентификува понудувачот.

- Рок за прием на документацијата изнесува 10 (десет) дена.

- Понудите се доставуваат до набавувачот ЈП за стопанисување со станбен и деловен простор на Р Македонија - Подрачна единица Кичево, улица "11-ти Септември" број 105, 6250 Кичево, со назнака "ЗА комисија за јавни набавки", препорачано по пошта или со предавање во архивата на набавувачот. Ограничениот повик трае 10 (десет) дена од денот на објавувањето во "Сл. весник на Р Македонија" и во едно од јавните гласила.

Увид во тендерската документација е можен секој работен ден во просториите на ЈП за ССДП на РМ - ПЕ Кичево, улица "11-ти Септември" број 105 Кичево.

4. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Документацијата што нема да биде доставена во утврдениот рок и онаа која нема да биде изработена според барањето содржано во повикот, нема да се разгледува.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 14 и 15 од Законот за јавните набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки при Министерството за одбрана на Република Македонија објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16-21.152

1. Предмет на јавното барање:

1. рачни радио станици,
2. базни радио станици,
3. репетитори,
4. телефакс апарати,
5. компјутерска опрема,
6. печатари,
- по вид и количина дадени во списокот број 1.

Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на учество на сите правни и физички лица, а ќе се спроведува по наведената постапка во член 31 од Законот за јавни набавки. Набавката е делива по видови средства.

Отворањето на понудите ќе се изврши во присуство на понудувачите.

II. Списокот со количини, технички карактеристики и опис на опремата може да се подигне во Министерството за одбрана на РМ, ул. "Орце Николов" бб, соба 711, во работен ден од 10,00 до 12,00 часот.

III. Понудата треба да содржи:

1. Име, адреса и седиште на понудувачот,
2. Цена без царина и со посебно искажан ДДВ, франко краен корисник,
3. Начин и услови на плаќање,
4. Рок на испорака,
5. Проспект со технички карактеристики на македонски јазик,
6. Гарантен рок и постпродажен сервис,
7. Рок на важност на понудата.

IV. Со понудата потребно е да ја достави следната придружна документација:

- документ за бонитет издаден од носителот на платниот промет во согласност со Правилникот за содржина на документот за бонитет ("Службен весник на РМ" бр. 32/98);
- извод од регистрација на дејноста;
- доказ дека понудувачот не е во стечај или во процес на ликвидација, издаден од надлежен орган и
- доказ дека на понудувачот не му е изречена мерка на безбедност-забрана на вршење на дејност, издаден од надлежен орган.

Бараната документација да се достави во оригинален примерок или заверена копија од нотар.

V. Критериумите за избор на најповолен понудувач се утврдени согласно член 25, став 1, алинеја втора од Законот за јавни набавки.

Бодувањето на понудите ќе биде извршено на следниот начин:

- Цена 40 бода
- Квалитет на средствата 25 бода
- Рок на испорака 20 бода
- Начин на плаќање 10 бода
- Постпродажен сервис 5 бода

VI. Доставување на понудата

1. Понудата се доставува во еден оригинален примерок заверен и потпишан од одговорното лице на понудувачот. Секој понудувач може да достави само една понуда.

2. Претставниците на понудувачите на денот на јавното отворање на понудите треба на комисијата да ја предадат писмено овластување за учество на јавното отворање.

3. Понудите кои не ги содржат бараните податоци и документи се сметаат за нецелосни и не ќе се земаат во предвид за разгледување.

VII. Рок на доставување на понудите

- Јавното отворање на понудите во присуство на понудувачите ќе се изврши во просториите на Министерството за одбрана со почеток во 11,00 часот, шеснаесеттиот ден, сметајќи го и денот кога е објавен повикот во "Службен весник на Република Македонија". Во случај да шеснаесеттиот ден е неработен ден (сабота, недела или празничен ден), тогаш јавното отворање ќе се изврши наредниот работен ден.

- Понудата да се достави на адреса "Министерство за одбрана на Република Македонија" ул. "Орце Николов" бб Скопје, по пошта или преку архива или да се донесе на лице место на денот на јавното отворање на понудите.

- Понудата и придружната документација се доставуваат во затворен плик на кој во горниот лев агол стои ознака "не отворај" и број на ова јавно отворање. Пликот не смее да содржи никаква ознака за која би можел да се идентификува понудувачот.

- Во затворениот плик треба да има уште два затворени и запечатени плика. Едниот внатрешен плик ја содржи понудата и носи ознака "понууда" а другиот внатрешен плик ја содржи документацијата и носи ознака "документација" и точната адреса на понудувачот.

- Понудите кои ќе бидат доставени или пристигнати по истекот на рокот на јавното отворање нема да бидат разгледани.

- Дополнителни појаснувања можете да добиете на телефон 091/28 28 94.

Комисија за јавни набавки

Согласно член 15 и член 16 од Законот за јавните набавки ("Сл. весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки во ЈП "Македонијапат" - Скопје објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 18/2000 ЗА НАБАВКА НА ЛЕТНИ ГУМИ, ВНАТРЕШНИ И НАДВОРЕШНИ ЗА ЛЕСНИ ВОЗИЛА, ПОЛУ- ТОВАРНИ И ТОВАРНИ ВОЗИЛА

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач по овој Отворен повик бр. 18/2000 е ЈП "Македонијапат" - Скопје, со седиште на ул. "Даме Груев" бр. 14 Скопје.

1.2. Предмет на набавката е: летни гуми, внатрешни и надворешни за лесни возила, полутоварни и товарни возила по спецификација која може да се подигне секој работен ден од 07.00 до 15.00 часот во дирекцијата на ЈП "Македонијапат" - Скопје ул. "Даме Груев" бр. 14.

1.3. Материјалите кои се предмет на јавната набавка треба да ги задоволуваат стандардите пропишани за овој вид на материјали.

1.4. Материјалите ќе бидат испорачани со динамика која ќе се регулира со договорот за набавка.

1.5. Постапката на повикот се спроведува со Отворен повик согласно член 16 од Законот за јавните набавки ("Сл. весник на РМ" бр. 26/98).

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

2.2. Понудата треба да ги содржи единичните цени за позициите од овој повик и вкупната цена на набавката.

2.3. Понудата треба да биде изразена во единична мерка која е дадена во Отворениот повик испорачан материјал до подружниците на ЈП "Македонијапат", "Скопје", "Автопат", "Велес", "Штип" и "Битола".

2.4. Во вкупната единична понудена цена треба да бидат вклучени сите трошоци на понудувачот од набавка до испорака на материјалот вклучувајќи го чинењето за набавка, транспорт до секцијата, царина, даноци, давачки за патница, осигурување и сите останати давачки кои би ја товареле цената.

2.5. Понудувачот може да даде понуда која ќе го опфати целокупниот обем на набавката или одредени делови од истата.

2.6. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање.

3. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА ПОНУДУВАЧОТ ЗАДОЛЖИТЕЛНО ТРЕБА ДА ЈА ПРИЛОЖИ КОН ПОНУДАТА

3.1. Понудувачот треба да достави докази за финансиската и економската способност согласно член 22 од Законот за јавните набавки.

Домашните понудувачи треба да приложат документ за бонитет кој го издава институцијата за платен промет, а странските понудувачи документ спрема став 3, член 22 од Законот за јавните набавки.

Документот за бонитет треба да биде оригинален или заверена копија верна на оригиналот.

Понудувачот треба да достави доказ за техничката способност, согласно член 23 од Законот за јавни набавки како и други докази-потврда и тоа:

3.2. Доказ дека не е во стечај или во процес на ликвидација, (извод од судска евиденција)

3.3. Доказ дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност - забрана на вршење на дејност (извод од судска евиденција).

3.4. Извод од судска регистрација.

3.5. Претставниците на понудувачот треба да достават писмено овластување за учество во отворениот повик во согласност со член 29, став 2, од Законот за јавните набавки (непосредно пред отпочнување со отворениот повик).

4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВО- ЛЕН НАБАВУВАЧ

4.1. Критериумите за избор на најповолен понудувач се во согласност со член 25 од Законот за јавни набавки и тоа:

- Квалитет на производот.....40 поени
- Цена30 поени
- Начин на плаќање.....20 поени
- Техничка способност и досегашно искуство на понудувачот.....10 поени

5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

5.1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 од Законот за јавните набавки ("Сл. весник на РМ" бр. 26/98).

5.2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

5.3. Рок на доставување на понудите е најдоцна до денот и часот на јавното отворање.

5.4. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 19.06.2000 година (понеделник) во 12.00 часот во просториите на ЈП "Македонијапат", ул. "Даме Груев" бр. 14 - Скопје во салата на 6 кат.

5.5. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок и оние кои не се изработени според барањата од Отворениот повик, како и оние кои не се изработени согласно Законот за јавните набавки ("Сл. весник на РМ" бр. 26/98) нема да се разгледуваат.

ЈП "Македонијапат" - Скопје

Врз основа на член 14 од Законот за јавните набавки ("Службен весник на РМ" број 26/98), Комисијата за јавни набавки при Министерството за одбрана на Република Македонија, објавува

ОТВОРЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 16-873/272

1. Предмет на јавното барање:

- Маскирна ткаенина "Лиска" со состав 65% памук и 35% ПЕ со ширина од 140 см и тежина од 270 грама/м2, со утврдена нијанса и шара.....15.000 метри. Испораката на бараните производи е франко Скопје во рок од 60 дена од склучување на договорот.

2. Во понудата да бидат дадени:

- предмет на понудата,
- цена, со данок на додадена вредност,
- рок на испорака, и
- рок и начин на плаќање,
- парче мостра на понудениот производ со големина 140 x 140 см.

3. Најповолниот понудувач ќе биде избран според следниве критериуми

- висина на цената..... 50 поени
- квалитет 30 поени
- рок и начин на плаќање..... 20 поени
- рокот на испорака 10 поени

4. Со понудата понудувачот е должен задолжително да ја достави следната придружна документација:

- документ за бонитет издаден од носителот на платниот промет во согласност со "Правилникот за содржината на документот за бонитет" ("Службен весник на РМ" број 32/98),

- извод од регистрација на дејноста,
- документ дека понудувачот не е во стечај, или во процес на ликвидација, издаден од надлежен орган,
- документ дека мерка на безбедност-забрана на вршење на дејност, издаден од надлежен орган

Бараната документација да се достави во оригинал примерок или заверена копија од нотар.

5. Понудата се доставува во еден оригинален примерок заверен и потпишан од одговорното лице на понудувачот. Секој понудувач може да достави само една понуда.

Преставниците на понудувачите на денот на јавното отворање на понудите треба на комисијата да и предадат писмено овластување за учество на јавното отворање.

Понудите кои не ги содржат бараните податоци и документи се сметаат за нецелосни и не ќе се земаат во предвид за разгледување.

6. Јавното отворање на понудите во присуство на понудувачите ќе се изврши во просториите на Министерството за одбрана со почеток во 11,00 часот, шеснаесеттиот ден, сметајќи од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија". Во случај да шеснаесеттиот ден да се паѓа во деновите сабота, недела или празничен ден, тогаш јавното отворање ќе се изврши наредниот работен ден.

Понудата да се достави на адреса "Министерство за одбрана на Република Македонија ул. "Орце Николов" бб Скопје, по пошта или преку архива или да се донесе на лице место на денот на јавното отворање на понудите.

Понудата и придружната документација се доставува во затворен коверт на кој во горниот лев агол стои ознака "не отворај" и број на ова јавно отворање. Ковертот не смее да содржи никаква ознака со која би можел, да се идентификува понудувачот.

Во затворениот коверт треба да има уште два затворени и запечатени коверти. Едниот внатрешен коверт ја содржи понудата и носи ознака "понуда", а другиот внатрешен коверт ја содржи документацијата и носи ознака "документација" и точната адреса на понудувачот.

7. Понудите кои ќе бидат доставени или пристигнат по истекот на рокот на јавното отворање нема да бидат разгледувани.

Дополнителни пояснувања можат да се добијат на телефон 28 21 67. 28 23 84.

Комисија за јавни набавки
• Врз основа на член 10 од Законот за јавните набавки ("Службен весник на Р. бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки во ЈП Електростопанство на Македонија - Скопје објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-116/2000

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувачот на отворениот повик бр. 01-116/2000 е ЈП "Електростопанство на Македонија", со седиште на ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје.

1.2. Предметот на набавката е прибирање на понуди за: изработка на геодетски подлоги - изведување на геодетско снимање на теренот на коридорот каде ќе поминува трасата на пристапниот пат за браната МАТКА 2, во размер 1:1000 и 1:1500 со сите активности за обележување на трасата на терен, според изготвената програма.

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

1.4. Постапката на повикот се спроведува со Отворен повик согласно Законот за јавни набавки.

2. ОБЕМ НА НАБАВКАТА - ИЗВЕДБАТА

2.1. Предметот на работата - изведување на геодетско снимање на теренот на коридорот каде ќе поминува трасата на пристапниот пат за браната МАТКА 2, ќе се извршува според изготвената програма која претставува тендер документација.

2.2. Комплетната тендер документација заинтересираните понудувачи можат да ја подигнат во ЈП. Електростопанство на Македонија, ул. "Орце Николов" бб, 91000 Скопје, нова зграда, соба 406, од 11 до 13 часот, при што, треба да приложат уплатница на

износ од 500,00 денари, уплатени на жиро сметка 40100-601-5012 во корист на ЈП.ЕСМ-Скопје, Ед. дан.бр. 4030989128346, депонент на банка - Стопанска банка, со назнака за Отворен повик 01-116/2000. Контакт телефон 149-088.

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот, изведуваачот на работите и евентуалните подизведувачи.

3.2. Понудата треба да го опфати целиот обем на набавката.

3.3. Понудата треба да ги содржи сите единечни и вкупни цени како и вкупната цена на понудата изразена во ДЕМ, без данок на додадена вредност, а во се според описот на позициите од дадената програма. Данокот на додадена вредност треба да биде посебно искажан.

3.4. Понудата треба да го содржи начинот и условите на плаќање.

3.5. Понудата треба да го содржи рокот за извршување на работите.

3.6. Понудата треба да има рок на важност.

3.7. Понудите од странските понудувачи (документација која се бара и комерцијалната понуда) треба да бидат преведени на македонски јазик.

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

4.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финансиската и економската способност согласно член 22 од Законот за јавните набавки. Домашните понудувачи треба да приложат документ за бонитет кој го издава институцијата за платен промет, а странските понудувачи согласно член 22 став 3 од Законот за јавните набавки.

4.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на понудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во став 1 од член 24 од Законот за јавните набавки (не постари од 6 месеци).

4.3. Понудувачот треба да достави решение за регистрација за ДДВ.

4.4. Понудувачот треба да достави доказ за техничката способност, согласно член 23 од Законот за јавните набавки:

4.4.1. Понудувачот треба да достави референтна листа за досегашни работи од ваков вид.

4.4.2. Понудувачот треба да достави доказ за техничка опременост за изведување на ваков вид работи.

4.4.3. Понудувачот треба да достави доказ за кадровска опременост за изведување на ваков вид работи.

4.4. Претставниците на понудувачите треба да дадат писмено овластување за учество на Отворениот повик, согласно член 29 став 2 од Законот за јавните набавки.

4.5. Целата документација која се бара треба да биде оригинална или заверени копии верни на оригиналот.

5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

(согласно член 25 од Законот за јавните набавки).

5.1. Цена на набавката - 70 бода.

5.2. Техничка способност согласно точка 4.3. од ова барање - 20 бода.

5.3. Рок за извршување на работите - 5 бода.

5.4. Начин и услови на плаќање - 5 бода.

6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

6.1. Понудата се доставува согласно член 52,53 и 54 од Законот за јавните набавки.

6.2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

6.3. Рокот за доставување на понудата е најдоцна до денот и часот на јавното отворање.

6.4. Понудувачите своите понуди треба да ги достават на следната адреса ЈП "ЕЛЕКТРОСТОПА-

НСТВО НА МАКЕДОНИЈА", за Комисијата за јавни набавки, ул. "11 Октомври" бр. 9, 91000 Скопје.

6.5. Отворање на понудите ќе се изврши на ден, 15.06.2000 год. во 11 часот, во просториите на ЈП "Електростопанство на Македонија", ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје, стара зграда, подрумска сала за состаноци, во присуство на овластените претставници на понудувачите.

6.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок и оние кои не се изработени според барањата на Отворениот повик, како и оние кои немаат целокупна документација која се бара во Отворениот повик, нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 и 16 од Законот за јавните набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на Министерството за внатрешни работи објавува

ПОВТОРЕН ОТВОРЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 25/2000

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Набавувач

Министерството за внатрешни работи на Република Македонија ул. "Димче Мирчев" бб, 91000 Скопје.

2. Предмет на набавка

- кошули 1.800 парчиња за припадниците на противпожарните единици предвидени во член 4 точка 4 од Правилникот за условите за униформата, ознаките на униформата и заштитната опрема на работниците во територијалните и професионалните противпожарни единици ("Службен весник на РМ" бр. 44/94).

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен.

4. На повикот може да се јави секое правно или физичко лице, регистрирано за дејноста во согласност со набавката. На повикот може да се јави и група на понудувачи.

5. Постапката на повикот се спроведува во согласност со член 16 од Законот за јавните набавки.

II. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ

1. Назив на понудувачот односно производителот.

2. Вкупна и единечна цена изразена во денари (посебно искажан данокот на додадена вредност и други давачки кон државата), со вклучен превоз до набавувачот.

3. Начин на плаќање.

4. Рок на испорака.

III. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА ПОНУДУВАЧОТ, ВО СОГЛАСНОСТ СО ЧЛЕН 22, 23, 24 И 29 ОД ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИТЕ НАБАВКИ, ЗАДОЛЖИТЕЛНО ТРЕБА ДА ЈА ПРИЛОЖИ

1. Документ за финансиски бонитет од Заводот за платен промет во согласност со Правилникот за содржината на бонитетот ("Службен весник на РМ" бр. 32/98), во оригинален примерок или копија заверена од нотар.

2. Потврда дека не е во стечај или не е во процес на ликвидација, издадена од судовите.

3. Потврда дека нема мерка за забрана за вршење на дејност.

4. Писмено овластување за учество на јавниот повик.

IV. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

- цена 40 поени
- квалитет 30 поени
- начин на плаќање 25 поени
- рок на испорака 5 поени

V. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

- рок на доставување на понудите е 15 дена сметано од денот на објавувањето на отворениот јавен повик во последното средство за јавно информирање.

- рок на важноста на понудата да не е помал од 60 дена од денот на нејзиното отворање,

- понудувачите во согласност со член 54 став 1 од Законот за јавните набавки, понудите треба да ги достават во еден оригинален примерок кој треба да биде заверен и потпишан од одговорно лице на понудувачот,

- понудата и другата документација се доставуваат во согласност со член 53 од Законот за јавните набавки, преку Писарницата на Министерството за внатрешни работи или лично до Комисијата на 14.06.2000 година во 11,00 часот, кога ќе се отвораат понудите, во присуство на овластени претставници на понудувачите,

- со понудата, понудувачот да достави примерок од предметот на набавката,

- понудите кои не ги содржат бараните податоци, односно кои кои не е приложена бараната придружна документација и навремена понуда, ќе се сметаат за нецелосни и нема да се разгледуваат.

Дополнителни појаснувања можат да се добијат на телефон 143-236.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 и 16 од Законот за јавните набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на Министерството за внатрешни работи објавува

ПОВТОРЕН ОТВОРЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 22/2000

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Набавувач

Министерството за внатрешни работи на Република Македонија ул. "Димче Мирчев" бб, 91000 Скопје.

2. Предмет на набавка

- високи специјални чизми за Полиција - 3.000 пара, предвидени во член 4 точка 17 од Уредбата за униформата и ознаките на Полицијата во Министерството за внатрешни работи ("Службен весник на РМ" бр. 10/2000 и 17/2000 - исправка).

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен.

4. На повикот може да се јави секое правно или физичко лице, регистрирано за дејноста во согласност со набавката. На повикот може да се јави и група на понудувачи.

5. Постапката на повикот се спроведува во согласност со член 16 од Законот за јавните набавки.

II. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ

1. Назив на понудувачот односно производителот.

2. Вкупна и единечна цена изразена во денари (посебно искажан данокот на додадена вредност и други давачки кон државата), со вклучен превоз до набавувачот.

3. Начин на плаќање.

4. Рок на испорака.

III. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА ПОНУДУВАЧОТ, ВО СОГЛАСНОСТ СО ЧЛЕН 22, 23, 24 И 29 ОД ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИТЕ НАБАВКИ, ЗАДОЛЖИТЕЛНО ТРЕБА ДА ЈА ПРИЛОЖИ

1. Документ за финансиски бонитет од Заводот за платен промет во согласност со Правилникот за содржината на бонитетот ("Службен весник на РМ" бр. 32/98), во оригинален примерок или копија заверена од нотар.

2. Потврда дека не е во стечај или не е во процес на ликвидација, издадена од судовите.

3. Потврда дека нема мерка за забрана за вршење на дејност.

4. Писмено овластување за учество на јавниот повик.

IV. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

- цена 40 поени
- квалитет 35 поени
- начин на плаќање 20 поени
- рок на испорака 5 поени

V. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

- рок на доставување на понудите е 15 дена сметано од денот на објавувањето на отворениот јавен повик во последното средство за јавно информирање.

- рок на важноста на понудата да не е помал од 60 дена од денот на нејзиното отворање,

- понудувачите во согласност со член 54 став 1 од Законот за јавните набавки, понудите треба да ги достават во еден оригинален примерок кој треба да биде заверен и потпишан од одговорно лице на понудувачот,

- понудата и другата документација се доставуваат во согласност со член 53 од Законот за јавните набавки, преку Писарницата на Министерството за внатрешни работи или лично до Комисијата на 14.06.2000 година во 12.00 часот, кога ќе се отвораат понудите, во присуство на овластени претставници на понудувачите,

- со понудата, понудувачот да достави примерок од предметот на набавката,

- понудите кои не ги содржат бараните податоци, односно кои не е приложена бараната придружна документација и навремена понуда, ќе се сметаат за нецелосни и нема да се разгледуваат.

Дополнителни појаснувања можат да се добијат на телефон 143-236.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 од Законот за јавните набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на ЈП Електростопанство на Македонија - Скопје, објавува

**ОТВОРЕН ПОВИК БР. 07-113/00
ЗА ПРИБОРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО
ОТВОРАЊЕ**

1. Поднесувач на барањето е ЈП ЕСМ - Скопје, Подружница РЕК Осломеј.

1.1 Предмет на набавката е прибирање на понуди за: Ангажирање на дополнителни надворешни извршители за извршување на ремонтни активности на Јаглениот систем ПЕ - Рудник.

1.2 Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

Постапката на повикот се спроведува со отворен повик согласно Законот за јавните набавки.

2. Потребни работници за ремонтни активности:

- Бравари - 16 извршители за 10000 раб. часови
- Заварувачи (електро/оксиген) - 9 извршители за 3600 раб. часови

- Електричари - 4 извршители за 2400 раб. часови

- Бравари-заварувачи - 3 извршители за 1800 раб. часови

- Бравари за ремонтни работи на СРС - 401 - 10 извршители за 4000 раб. часови

3. Содржина на понудата.

Понудата треба да го содржи името, адресата и седалиштето на понудувачот.

Понудата треба да ја содржи поединечната цена по работен час и вкупната вредност на целата набавка (со сите давачки согласно член 54 став 3 од Законот за јавните набавки, ако набавката е од странство), на паритет ДДП РЕК Осломеј изразена во ГМ, а ДДВ да биде изразен како посебна позиција.

Понудата треба да го содржи начинот на плаќање.

Понудата треба да има рок на важност.

Понудувачот треба да обезбеди докази за техничката способност за извршување на работите.

Понудите во оригинал со пропратната документација од странските понудувачи треба да бидат преведени на македонски јазик од овластен преведувач.

4. Доставување на документација:

4.1 Понудувачот треба да приложи доказ за финансиската и економската способност согласно член 22 од Законот за јавните набавки.

Домашните понудувачи треба да приложат документ кој го издава институцијата за платен промет а странските понудувачи спрема став 3 од член 22 од Законот.

Документот за бонитет треба да е оригинал или заверена копија верна на оригиналот.

Понудувачот треба да достави доказ дека на понудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во став 1 од член 24 од Законот за јавните набавки.

Претставниците на понудувачот треба да дадат писмено овластување за учество на јавниот повик согласно член 29 став 2 од Законот за јавните набавки.

5. Критериум за избор на најповолен понудувач (согласно член 25 од Законот за јавните набавки):

- цена на чинење -----40 поени

- квалитет на извршените работи-----30 поени

- рок на завршување на работите

- со динамика-----20 поени

- начин на плаќање-----10 поени

6. Начин и рок на доставување на понудата.

6.1 Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 од Законот за јавните набавки.

6.2 Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

6.3 Рок на доставување на понудата е најдоцна до денот и часот на јавното отворање.

6.4 Понудувачите своите понуди треба да ги достават на следната адреса:

Подружница рек Осломеј с. Осломеј.

6.5 Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 16 јуни 2000 година во 12 часот во ресторанот за општествена исхрана во ТЕ во присуство на овластените претставници на понудувачите.

6.6 Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок и оние кои не се изработени според барањата по повикот нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 од Законот за јавните набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисија за јавни набавки на ЈП Електростопанство на Македонија - Скопје, објавува

**ОТВОРЕН ПОВИК БР. 07-114/00
ЗА ПРИБОРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО
ОТВОРАЊЕ**

1. Поднесувач на барањето е ЈП ЕСМ - Скопје, Подружница РЕК Осломеј.

1.1 Предмет на набавката е прибирање на понуди за:

Изградба-дислоцирање на 35 KV и 10 KV далновод со вкупна должина од 2796,4 м.

1.2 Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

Постапката на повикот се спроведува со отворен повик согласно Законот за јавните набавки.

2. Потребни податоци:

Услуги, градежни работи, бетонирање на фундаменти за 16 столбни места.

Номинален напон 35 KW, армирано бетонски столбови комплет со конзоли, проводник AI/Fe 3x95/15 мм².

3. Содржина на понудата.

Понудата треба да го содржи името, адресата и седалиштето на понудувачот.

Понудата треба да ја содржи вкупната вредност на целата набавка (со сите давачки согласно член 54 став 3 од Законот за јавните набавки, ако набавката е од странство), на паритет ДДП РЕК Осломеј изразена во ГМ, а ДДВ да биде изразен како посебна позиција.

Понудата треба да го содржи начинот на плаќање.

Понудата треба да има рок на важност.

Понудувачот треба да обезбеди докази за техничката способност за извршување на работите.

Понудите во оригинал со пропратната документација од странските понудувачи треба да бидат преведени на македонски јазик од овластен преведувач.

4. Доставување на документација.

4.1 Понудувачот треба да приложи доказ за финансиската и економската способност согласно член 22 од Законот за јавните набавки.

Домашните понудувачи треба да приложат документ кој го издава институцијата за платен промет а странските понудувачи спрема став 3 од член 22 од Законот.

Документот за бонитет треба да е оригинал или заверена копија верна на оригиналот.

Понудувачот треба да достави доказ дека на понудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во став 1 од член 24 од Законот за јавните набавки.

Претставниците на понудувачот треба да дадат писмено овластување за учество на јавниот повик согласно член 29 став 2 од Законот за јавните набавки.

5. Критериум за избор на најповолен понудувач (согласно член 25 од Законот за јавните набавки):

- цена на чинење	40 поени
- квалитет на извршените работи	30 поени
- рок на завршување на работите	
- со динамика	20 поени
- начин на плаќање	10 поени

6. Начин и рок на доставување на понудата.

6.1 Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 од Законот за јавните набавки.

6.2 Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

6.3 Рок на доставување на понудата е најдоцна до денот и часот на јавното отворање.

6.4 Понудувачите своите понуди треба да ги достават на следната адреса:

Подружница рек Осломеј с. Осломеј.

6.5 Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 22 јуни 2000 година во 12 часот во ресторанот за општествена исхрана во ТЕ во присуство на овластените претставници на понудувачите.

6.6 Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок и оние кои не се изработени според барањата по повикот нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 14 и 16 од Законот за јавните набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Јавното претпријатие Македонска радио-телевизија објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 3 / 2000 ЗА НАБАВКА НА КОМПЈУТЕРСКА И АУДИО ОПРЕМА ЗА ЕМИТУВАЊЕ НА ПРОГРАМА НА МАКЕДОНСКОТО РАДИО ПРЕКУ САТЕЛИТ

1. ОПШТИ УСЛОВИ

Македонската радио-телевизија, бул. "Гоце Делчев" бб, Скопје, има потреба од набавка на компјутерска и аудио опрема за емитување на програма на Македонското радио преку сателит и тоа:

1. Компјутерска опрема

- 1.1.) компјутери за изведба на радио програма (раб. и рез.) 2 парчиња,
 - 1.2.) професионална дигитална аудио картичка 2 парчиња,
 - 1.3.) компјутери за продукција на програма 2 парчиња,
 - 1.4.) професионална дигитална аудио картичка 2 парчиња,
 - 1.5.) сервер (со внатрешно архивирање) 1 парче,
- алтернатива: Сервер со надворешно

архивирање

1 парче,

1.6.) Опрема за мрежа:

- преспојувач мин 8 порти 1 парче,
- кабел STP/FTP класа 5 200 метри,
- конектори RJ-45 STP 20 парчиња,
- инсталација на мрежа и тестирање.

2. Радио софтвер

- 2.1.) софтвер за изведба на радио програма 2 парчиња,
- 2.2.) софтвер за продукција на радио програма 2 парчиња,

3. Аудио уреди

- 3.1.) дигитален аудио миксер 2 парчиња,
- 3.2.) професионални мини-диск снимачи 4 парчиња,
- 3.3.) професионални мини-диск репродуктори 3 парчиња,
- 3.4.) компакт-диск снимачи 2 парчиња,
- 3.5.) професионални компакт-диск репродуктори 3 парчиња,
- 3.6.) монитор за звучници 6 парчиња,
- 3.7.) телефонски хибриди 2 парчиња,
- 3.8.) микрофони 8 парчиња,
- 3.9.) сателитски приемник 1 парче.

Нужните технички перформанси за целата опрема се специфицирани во "тендерската" документација на англиски јазик поради егзактност на материјалот, а истата може да се добие во Македонското Радио кај пом. директорот на Техниката, инженер Димац Митковски, зграда на Македонското Радио, соба број 202, тел: 239-249, секој работен ден од 8-12 часот.

Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

Понудата треба да содржи:

- Името, адресата и седиштето на понудувачот,
 - Техничките карактеристики на опремата да бидат специфицирани според тендерската документација,
 - За точките 1 и 2 од овој повик, се бара понуда за целосно хардверско и софтверско решение со имплементација. Фирмите со обединета понуда за двете точки ќе имаат предност,
 - За точка 2 од овој повик, ќе имаат предност понудите со локална подршка (на I или II ниво),
 - За точка 2 од овој повик пожелна е можност за адаптирање на софтверот на македонски јазик,
 - За сите аудио уреди од точка 3 од овој повик, освен упатство за употреба, неопходно е да се испорача и упатство за сервисирање,
 - Гарантен период за сите уреди од точка 1, 2 и 3 од овој повик, треба да изнесува минимум 1 (една) година,
 - Сервис и сервисна подршка од производителот,
 - Референтна листа,
 - Единечна цена и вкупната вредност на набавката.
- Во цената на понудените стоки од странско потекло, задолжително треба да биде внесен и износот на царинските и други давачки,
- Начинот и условите на плаќање,
 - Рок на извршување на поединечна испорака од денот на порачката како и рокот на извршување на вкупната набавка со инсталација на мрежа и тестирање,
 - Рок на важност на понудата.

III. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

Понудата се доставува во еден оригинален примерок кој треба да биде заверен и потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот.

Понудите се доставуваат препорачано по пошта, со предавање во архивата на Македонската радио-телевизија на бул. "Гоце Делчев" бб, Скопје, со назнака

"за Комисија за јавни набавки-Цена Георгиева" во рок од 15 (петнаесет) дена од денот на објавувањето во последното средство за јавно информирање или со предавање на Комисијата на лице место, на денот и часот на јавното отворање на понудите.

Понудата и другата документација се доставуваат во затворен коверт, на кој во горниот лев агол треба да стои ознаката "не отворај" и бројот на повикот.

Во средината на ковертот треба да биде назначена точната адреса на набавувачот.

Ковертот не смее да содржи никаква ознака со која би можел да се идентификува испраќачот-понуѓувачот.

Во затворениот коверт треба да има уште два затворени и запечатени коверти.

Едниот внатрешен коверт ја содржи понудата со финансиска документација и носи ознака "понуѓа", а другиот внатрешен коверт ја содржи техничката документација и носи ознака "документација" и точната адреса на испраќачот-понуѓувачот.

Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

Понудувачите (домашни) кон понудата задолжително доставуваат соодветен документ за бонитетот од носителот на платен промет, како доказ за нивната финансиска и економска способност (член 22 од Законот за јавните набавки).

Странските понудувачи задолжително доставуваат сертификат за бонитет издаден од професионално репрезентативно тело на индустријата, трговијата или професионално здружение на земјата во која се наоѓа неговото седиште односно ревизорски извештај од странска ревизорска институција (член 22 од Законот за јавните набавки).

Понудувачите треба да достават доказ (извод од судска евиденција), дека не се во стечај или во процес на ликвидација, како и дека со правосилна пресуда не им е изречена мерка безбедност-забрана за вршење дејност.

Бараните документи треба да се достават во оригинален примерок или копија заверена од страна на нотар, со исклучок на изводот од судската регистрација на дејноста кој може да се достави како копија.

IV. ОТВОРАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

Јавното отворање на понудите во присуство на овластени претставници од понудувачите ќе биде извршено во 10 часот на 20.06.2000 година во просториите на Македонската радио-телевизија на 13 кат, соба бр. 1303.

Претставниците на понудувачите треба на Комисијата да ја предадат писмено овластување за учество на јавното отворање (член 29 став 2 од Законот за јавните набавки).

V. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

(согласно член 25 од Законот за јавните набавки)

- цена на набавката	30 поени,
- квалитет	40 поени,
- начин и услови на плаќање	20 поени,
- рокот на испорака	5 поени,
- гаранција	5 поени.

VI. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Понудите кои не се предадени во рокот, како и оние кои не се изработени според пропозициите на Отворениот повик, нема да бидат разгледувани.

Комисија за јавни набавки.

Врз основа на член 14, став 1 и член 17 од Законот за јавните набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на Министерство за финансии, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 4/00

ЗА ИСПОРАКА И МОНТАЖА НА КЛИМА УРЕДИ - СПЛИТ СИСТЕМИ ЗА РАЗЛАДУВАЊЕ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ФИНАНСИИ, УПРАВАТА ЗА ИМОТНО - ПРАВНИ РАБОТИ И ОДДЕЛЕНИЕТО ЗА ВТОРОСТЕПЕНА УПРАВНА ПОСТАПКА

1. НАБАВУВАЧ:

- Министерство за финансии на Република Македонија, со седиште на ул. "Даме Груев" бр. 14, Скопје;

2. ПОНУДУВАЧИ:

- Право да поднесе понуда има секое заинтересирано домашно и странско правно и физичко лице кое е регистрирано за вршење на дејноста која е предмет на набавка.

3. ПРЕДМЕТ НА НАБАВКА:

- Испорака и монтажа на клима уреди-сплит системи за разладување за потребите на Министерството за финансии, Управата за имотно правни работи и Одделението за второстепенa управна постапка и тоа:

3.1 Проектирање, испорака и монтажа на клима уреди-сплит системи за разладување;

3.2 Проектирање на електрична инсталација, испорака и монтажа на електрична опрема за клима уреди.

- Предметот на набавката е делив.

4. ПОНУДАТА ТРЕБА ДА СОДРЖИ:

- детален опис на понудените клима уреди за разладување (назив на производителот, земја на производство, технички карактеристики, проспекти и др.);

- цена на чинење на проектот за разладување, поединечна цена (по клима уред-сплит-систем), и вкупна цена за набавката со посебно искажани царински и други давачки и со посебно искажан ДДВ, фиксна (непроменлива се до конечното исполнување на договорот) и искажана во денари;

- цена на изведувањето на електричната инсталација за клима уредите со посебно искажани цени за проектирањето на електричната инсталација и цена на електро материјалот кој ќе биде вграден, и вкупната цена за набавката со посебно искажани царински и други давачки, фиксна (непроменлива се до конечното исполнување на договорот) и искажана во денари;

- рок на испорака со монтажа (искажан во денови, сметан од денот на потпишување на договорот, односно, уплата на авансот);

- начин и рок на плаќање (авансно, при што согласно со член 59 став 3 од Законот за јавните набавки, авансот не може да биде поголем од 30% од вредноста на договорот и/или одложено по извршената испорака и монтажа на клима уредите);

- времетраење на гарантен период (за понудените клима уреди);

- податоци за постгарантен период (сервис и резервни делови);

Понудите кои не ги содржат сите горенаведени податоци, односно, понудите во кои изнесените податоци не се искажани на бараниот, конкретен начин ќе се сметаат за некомплетни и ќе бидат исклучени од понатамошната постапка, односно нема да бидат евалуирани (оценети).

5. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

5.1 Придружна документација која понудувачот задолжително треба да ја приложи кон понудата:

- Извод од судска регистрација на дејноста;

- Документ за бонитет на понудувачот издаден од носителот на платниот промет согласно со Правилникот за содржината на документот за бонитет ("Службен весник на РМ" бр. 32/98 и 55/98);

- Доказ дека не е во стечај или во процес на ликвидација (извод од судски регистар за поведената постапка за стечај - Потврда од надлежен Основен суд);

- Доказ дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност - забрана на вршење на дејност (извод од судска евиденција - Уверение од надлежен Основен суд - Оддел за прекршоци);

Сите документи кои ја сочинуваат придружната документација треба да бидат доставени во оригинален примерок или како копија заверена од нотар, со исклучок на Изводот од судска регистрација на дејноста кој може да се достави како копија.

5.2 Документи со кои понудувачот, согласно со член 23 став 1 од Законот за јавните набавки, ја докажува техничката способност, а кои треба да бидат приложени во ковертот кој носи ознака "Документација":

- список на главни испораки на клима уреди - сплит системи во претходната година во административни и други видови на објекти;
- список на проектирани и изведени електрични инсталации за клима уреди во административни и други слични објекти во претходната година;
- список на вклучени технички лица (име, презиме и степен на стручна подготовка) и доказ за нивната стручност за монтирање на клима уредите (дипломи, сертификати и др.).

Горе наведените списоци треба да бидат заверени и потпишани од одговорното лице на понудувачот.

Понудите кои не ги содржат сите горенаведени списоци и изјави ќе се сметаат за некомплетни и ќе бидат исклучени од понатамошната постапка, односно, нема да бидат евалуирани (оценети).

6. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ:

- Цена	35 поени
- Квалитет	25 поени
- Рок на испорака	10 поени
- Начин и рок на плаќање	15 поени
- Времетраење на гарантен период	5 поени
- Податоци за постгарантен период	5 поени
- Финансиска и економска способност	5 поени

7. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ:

Понудите треба да се достават најдоцна до 20 јуни 2000 година до 12 часот во архивата на Министерството за финансии, а по истекот на наведениот рок, нема да бидат разгледувани.

Понудите треба да бидат доставени на начин пропишан со членовите 53 и 54 од Законот за јавните набавки.

Понудувачите, во согласност со член 54, став 1 од Законот за јавните набавки, понудите треба да ги достават во еден оригинален примерок кој треба да биде заверен и потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот.

Понудите кои не ги содржат сите податоци назначени во огласот, односно кои не е приложена бараната придружна документација, ќе се сметаат за некомплетни и нема да се разгледуваат.

Понудите во согласност со член 52 од Законот за јавните набавки, можат да се достават преку пошта, на адреса ул. "Даме Груев" бр. 14, или да се предадат во архивата на Министерството за финансии на РМ (најдоцна до 15:30 часот секој работен ден).

Заинтересираните понудувачи ќе можат од денот на објавувањето на Отворениот повик бр. 4/00, секој работен ден од 08:30 до 15:30 часот во Министерството за финансии во Скопје, Управата за имотно-правни работи и Одделението за второстепена управна постапка, да ги видат работните простории во кои ќе бидат монтирани клима уредите.

Јавното отворање на понудите ќе се изврши на ден 20 јуни 2000 година во 12:00 часот во просториите на Министерството за финансии на РМ (ул. "Даме Груев" бр. 14, Скопје), II кат - сала за состаноци.

Претставниците на понудувачите, кои ќе присуствуваат на јавното отворање на понудите, на Комисијата за јавни набавки треба да и предадат писмено овластување од понудувачот.

Дополнителни информации на тел. 106-114.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 14, став 1 и член 17 од Законот за јавните набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на Министерството за финансии, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 5/00 ЗА НАБАВКА, ИСПОРАКА И ИНСТАЛИРАЊЕ НА ФОТОКОПИРНИ АПАРАТИ И ЛАСЕРСКИ ПЕЧАТАЧИ

1. НАБАВУВАЧ:

Министерството за финансии на Република Македонија, со седиште на ул. "Даме Груев" бр. 14, Скопје.

2. ПОНУДУВАЧИ:

Право да поднесе понуда има секое заинтересирано домашно и странско правно и физичко лице регистрирано за дејноста која е предмет на набавката.

3. ПРЕДМЕТ НА НАБАВКА:

Набавка, испорака и инсталирање на следната опрема за потребите на Министерството за финансии и подрачните единици на Министерството за финансии во Републиката:

Дел 3.1 Фотокопирни апарати

Вкупна количина ----- 13 парчиња
Модели:

1) основен модел: брзина 15-20 копии во минута, А3 - А4 формат, зум, дополнителна опрема: автоматски повлекувач на оригинали, сортир со 10 касети и постоље.

количина ----- 9 парчиња

2) основен модел: брзина 30-40 копии во минута, А3 - А4 формат, зум, дополнителна опрема: автоматски кружен повлекувач на оригинали, сортир со 20 касети, дуплекс постоље и друго.

количина ----- 3 парчиња

3) основен модел: брзина 50-60 копии во минута, А3 - А4 формат, зум, дуплекс постоље и автоматски кружен повлекувач на оригинали.

дополнителна опрема: сортир со 20 касети и друго.

количина ----- 1 парче

Дел 3.2 Ласерски печатачи

- Ласер принтер 600 dpi, 8 ppm, минимум 2 MB RAM (драјвер за Win 98/NT)

количина ----- 25 парчиња

- Предметот на набавката е делив

Понудувачите можат да достават понуда за предметот на набавката во целост, односно, за двата дела или само за еден дел од набавката.

4. ПОНУДАТА ТРЕБА ДА СОДРЖИ:

- детален опис на понудената опрема (назив на производителот, земја на производство, модел, технички карактеристики, проспекти и др.);

- поединечна цена (од парче за фотокопирните апарати и ласерски печатачи) и вкупна цена со посебно искажани царински и други давачки и ДДВ, фиксна (непроменлива се до конечното исполнување на договорот) и искажана во денари;

За фотокопирните апарати цената да биде искажана посебно за основниот модел и посебно за секој дел од дополнителната опрема што се нуди кон основниот модел, фиксна.

- рок на испорака (искажан во календарски денови сметан од денот на склучување на договорот, односно, од уплатата на авансот);

- начин и рок на плаќање (авансно, при што согласно со член 59 став 3 од Законот за јавните набавки авансот не може да биде поголем од 30% од вредноста на договорот и/или одложено);

- времетраење на гарантниот период (за понудената опрема);

- податоци за постгарантниот период (сервис и резервни делови);

Понудите кои не ги содржат сите горенаведени податоци, односно, понудите во кои изнесените податоци не се искажани на бараниот, конкретен начин ќе се сметаат за некомплетни и ќе бидат исклучени од понатамошната постапка, односно нема да бидат евалуирани (оценети).

5. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

5.1 Придружната документација која понудувачот задолжително треба да ја приложи кон понудата:

- Извод од судска регистрација на дејноста;
- Документ за бонитет на понудувачот издаден од носителот на платниот промет согласно со Правилникот за содржината на документот за бонитет ("Службен весник на РМ" бр. 32/98 и 55/98);

- Документ за бонитет на странското правно и физичко лице, треба да биде доставен согласно со член 22 од Законот за јавните набавки;

- Доказ дека не е во стечај или во процес на ликвидација (извод од судски регистар за поведена постапка за стечај - потврда од надлежен Основен суд);

- Доказ дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка безбедност - забрана на вршење на дејност (извод од судска евиденција - Уверение од надлежен Основен суд - Оддел за прекршоци);

Сите документи кои ја сочинуваат придружната документација треба да бидат доставени во оригинален примерок или како копија заверена од нотар, со исклучок на Изводот од судска регистрација на дејноста кој може да се достави како копија.

5.2 Документи со кои понудувачот, согласно со член 23 став 1 од Законот за јавните набавки, ја докажува техничката способност, а кои треба да бидат приложени во ковертот кој носи ознака "документација":

- список на главни испораки на бараната опрема во последните 3 (три) години со количините на испорачаната опрема и примачите;

- список на вклучени технички лица (име, презиме и степен на стручна подготовка) и доказ за нивната стручност за конфигурирање, инсталација, монтажа и одржување на понудената опрема (дипломи, сертификати и сл.);

Горе наведените списоци треба да бидат заверени и потпишани од одговорното лице на понудувачот.

6. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЛПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ:

- Цена	30 поени
- Квалитет	30 поени
- Рок на испорака	10 поени
- Начин и рок на плаќање	10 поени
- Времетраење на гарантен период	10 поени
- Финансиска и економска способност	10 поени

7. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ:

Понудите треба да се достават најдоцна до 21 јуни 2000 година до 12 часот во архивата на Министерството за финансии, а по истекот на наведениот рок, нема да бидат разгледувани.

Понудите треба да бидат доставени на начин пропишан со членовите 53 и 54 од Законот за јавните набавки.

Понудувачите, во согласност со член 54, став 1 од Законот за јавните набавки, понудите треба да ги достават во еден оригинален примерок кој треба да биде заверен и потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот.

Понудите кои не ги одржат сите податоци назначени во огласот, односно кои кои не е приложена бараната придружна документација, ќе се сметаат за некомплетни и нема да се разгледуваат.

Понудите во согласност со член 52 од Законот за јавните набавки, можат да се достават преку пошта, и истите треба да пристигнат најдоцна до денот и часот на јавното отворање на понудите, на адреса ул. "Даме Груев" бр. 14, или да се предадат во архивата на Министерството за финансии на РМ (најдоцна до 15:30 часот секој работен ден) или понудите да се предадат на Комисијата за јавни набавки на лице место, но нај-

доцна до утврдениот ден и час на јавното отворање на понудите.

Тендерската документација, понудувачите ќе можат да ја подигнуваат, од денот на објавувањето на Отворениот повик бр. 1/00, секој работен ден од 08:00-15:30 часот во архивата на Министерството за финансии во Скопје.

Јавното отворање на понудите ќе се изврши на ден 21 јуни 2000 година во 12:00 часот во просториите на Министерството за финансии на РМ (ул. "Даме Груев" бр. 14, Скопје), II кат - сала за состаноци.

Претставниците на понудувачите, кои ќе присуствуваат на јавното отворање на понудите, на Комисијата за јавни набавки треба да и предадат писмено овластување од понудувачот.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 и 16 од Законот за јавните набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на Министерството за внатрешни работи објавува

ПОВТОРЕН ОТВОРЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 11/2000

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Набавувач: Министерството за внатрешни работи на Република Македонија, ул. "Димче Мирчев" бб, 91000 Скопје.

2. Предмет на набавката: Униформа и делови од униформа за припадниците на Криминалистичка техника - 270 комплекта и тоа: панталони, џемпер, ветровка, капа зимска, кожни ракавици, ремен, кратка винда-јакна, панталони - летни, маица со кратки ракави, капа летна (гольф), одело за заштита од дожд, гумени чизми, заштитен шлем, маркирно елече, работен мантил, работен комбинизон, заштитни ракавици, заштитни очила (со опис и технички карактеристики кои можат да се добијат на телефон 112-141).

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен.

4. На повикот може да се јави секое правно или физичко лице, регистрирано за дејноста во согласност со набавката. На повикот може да се јави и група на понудувачи.

5. Постапката на повикот се спроведува во согласност со член 16 од Законот за јавните набавки.

6. Набавката е делива.

II. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ

1. Назив на понудувачот односно производителот.

2. Вкупна и единечна цена со посебно искажан данок на додадена вредност и други давачки кон државата и вкупен превоз до набавувачот.

3. Начин на плаќање.

4. Рок на испорака.

III. ПРИДРУЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА ПОНУДУВАЧОТ, ВО СОГЛАСНОСТ СО ЧЛЕН 22, 23, 24 И 29 ОД ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИТЕ НАБАВКИ ЗАДОЛЖИТЕЛНО ТРЕБА ДА ЈА ПРИЛОЖИ:

1. Документ за финансиски бонитет од Заводот за платен промет во согласност со Правилникот за содржината на бонитетот ("Службен весник на РМ" бр. 32/98) во оригинален примерок или копија заверена од нотар.

2. Потврда дека не е во стечај или не е во процес на ликвидација, издадена од судовите.

3. Потврда дека нема мерка за забрана за вршење на дејност.

4. Писмено овластување за учество на јавниот повик.

IV. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЛПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ:

- квалитет	40 поени
- цена	30 поени
- начин на плаќање	15 поени
- рок на испорака	15 поени

V. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

- Рок на доставување на понудите е 15 дена сметано од денот на објавувањето на отворениот јавен повик во последното средство за јавно информирање.

- Рок на важноста на понудата да не е помал од 60 дена од денот на нејзиното отворање.

- Понудувачите во согласност со член 54, став 1 од Законот за јавните набавки, понудите треба да ги достават во еден оригинален примерок кој треба да биде заверен и потпишан од одговорно лице на понудувачот.

- Понудата и другата документација се доставуваат во согласност со член 53 од Законот за јавните набавки, преку Писарницата на Министерството за внатрешни работи, или лично до Комисијата на 14.06.2000 година во 10,00 часот, кога ќе се отвораат понудите, во присуство на овластени претставници на понудувачите.

- Со понудата, понудувачот да достави примерок од предметот на набавката.

- Понудите кои не ги содржат бараните податоци, односно кои не е приложена бараната придружна документација и навремена понуда, ќе се сметаат за нецелосни и нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 од Законот за јавните набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на Министерството за внатрешни работи објавува

ОГРАНИЧЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 31/2000

За прибирање на документација за претходно утврдување на подобност на понудувачите (претквалификација), без јавно отворање.

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Набавувач на ограничен јавен повик е Министерството за внатрешни работи на Република Македонија, ул. "Димче Мирчев" 66, 91000 Скопје.

2. Предмет на ограничениот јавен повик број 31/2000 е прибирање документација за претходно утврдување на подобност на понудувачите како можни носители на набавка на патнички моторни возила тип "ХЕЦБЕК" - 14 возила и "СЕДАН" - 8 возила со следниве карактеристики: 5 врати, до 1400 см³, бензиски мотор и 1 тип TDi до 2500 см³ за потребите на Министерството за внатрешни работи.

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, а право на учество имаат сите домашни правни или физички лица кои вршат соодветна стопанска дејност.

4. Постапката на повикот се спроведува во согласност со член 33 од Законот за јавните набавки.

5. Набавката е делива.

II. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ

1. Комисијата за јавни набавки на Министерството за внатрешни работи има потреба од претходно утврдување на подобност на понудувачите (претквалификација), преку документација врз основа на која ќе се оцени способноста на понудувачите за извршување на предметот на набавката и од кои ќе се побара доставување на понуда.

2. Понудувачите кои се бават со соодветна стопанска дејност, своето учество на јавниот повик можат да го пријават за извршување на предметот на набавката врз основа на оценка дали тие имаат потребен техничко-технолошки бонитет, економско-финансиски бонитет, расположива опрема и други физички капацитети за реализирање на набавката, менаџерска способност, искуство и стручен кадар, немаат правосилна пресуда со изречена мерка за безбедност - забрана на вршење на дејност и дали има документ за регистрација.

III ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

1. Понудувачите со пријавата од точка II на овој

повик ги доставуваат следните документи:

- документ за техничко-технолошки бонитет;
- документ за економско-финансиски бонитет;
- документ за расположива опрема и други физички капацитети потребни за реализација на набавката;
- документ за менаџерска способност;
- документ за досегашно искуство (референтна листа) и стручен кадар за извршување на набавката;
- документ дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка за безбедност - забрана на вршење на дејност;
- документ за регистрација на дејноста;
- документ дека не е под стечај или ликвидација.

2. Документацијата и другите податоци се доставуваат во затворен коверт, кој во горниот лев агол треба да ја носи ознаката "не отворај", како и бројот на јавниот повик. Истиот не треба да содржи никаква ознака со која би можел да се идентификува понудувачот.

3. Рок за прием на документацијата изнесува 21 ден од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ" и во едно од средствата за јавно информирање.

4. Документацијата се доставува до набавувачот - Министерство за внатрешни работи на Република Македонија, ул. "Димче Мирчев" 66 - Скопје.

IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Документацијата што нема да биде доставена во утврдениот рок и онаа која нема да биде изработена според бараната содржина во повикот нема да се разгледува.

Комисија за јавни набавки

СОДРЖИНА

	Страница
2065. Одлука за давање на користење-концесија на дивечот во ловиштата во Република Македонија.....	2399
2066. Одлука за давање на користење-концесија на дивечот во ловиштата во Република Македонија.....	2399
2067. Одлука за давање на користење-концесија на дивечот во ловиштата во Република Македонија.....	2399
2068. Одлука за давање на користење-концесија на дивечот во ловиштата во Република Македонија.....	2399
2069. Одлука за давање на користење-концесија на дивечот во ловиштето "Цер".....	2400
2070. Одлука за изменување на Одлуката за ослободување од плаќање радиодифузна такса на корисници на радио и ТВ приемници од подрачја кои немаат квалитетен радиотелевизиски сигнал.....	2400
2071. Одлука за изменување на Одлуката за ослободување на висина на надоместокот за ЛЕНДИНГ и АТС услуги.....	2400
2072. Одлука за доделување концесија за вршење радиодифузна дејност.....	2400

Меѓународни договори

18. Закон за ратификација на Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Обединетото Кралство на Велика Британија и Северна Ирска, за соработка во областите образование, наука и култура.....	1-4
---	-----

Издавач: ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. - Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 29.

Директор и одговорен уредник Марија Леџохи.

Телефони 129-036, 117-460. Телефакс 112-267. Пошт. факс 51.

Жиро сметка 40100-603-12498. Бр. за ДДВ МК - 4030987108771. Депозитор - Комерцијална банка, АД - Скопје.

Печат: НИП "Нова Македонија" - АД - Скопје.